

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 15

29 јануари 2016, петок

година LXXII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                               | Стр. |                                                                                                                                                                                           | Стр. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 433. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Аеродром .....                                                                           | 4    | 439. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за надворешни работи .....                                                                      | 5    |
| 434. Одлука за престанок на важење на одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби ..... | 4    | 440. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола .....                                                         | 8    |
| 435. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија .....                                          | 4    | 441. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје .....                                           | 15   |
| 436. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2016 година .....                                                       | 4    | 442. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко - индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината .....                           | 31   |
| 437. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија .....                                          | 5    | 443. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на државни ловишта .....                                                                                              | 31   |
| 438. Одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Јавното обвинителство на Република Македонија .....                                                 | 5    | 444. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост ..... | 31   |

|                                                                                                                                                                                                                                                       | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Стр. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 445. Одлука за давање согласност за склучување на договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост.....                                                              | 32   | 456. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом “Томе Стефановски - Сениќ” - Скопје.....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36   |
| 446. Одлука за давање согласност за склучување на договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост.....                                                              | 32   | 457. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје” - Скопје.....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36   |
| 447. Одлука за давање согласност за склучување на договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост.....                                                              | 32   | 458. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија” - Скопје.....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36   |
| 448. Одлука за утрдување на вредност на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2016 година.....                                                                                                                        | 33   | 459. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари-моторни возила на Државната изборна комисија.....                                                                                                                                                                                                                                               | 36   |
| 449. Одлука за формата и содржината на евидентната книга за недвижните ствари што ги користат државните органи.....                                                                                                                                   | 33   | 460. Одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – мермер на локалитетот „Сладун“, Општина Прилеп од Друштвото за геодетски услуги ГПС ПРЕМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп на Заштитното друштво за производство, градежништво, инженеринг, трговија и услуги Бошкоски и Тошески ИНЖЕНЕРИНГ-ТЕРАКОТА увоз-извоз Прилеп ДОО..... | 37   |
| 450. Одлука за давање согласност на правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло....                                                                                                                                              | 34   | 461. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, деловни услуги трговија, проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с.Враниште, Струга на локалитетот „с. Модрич“, Општина Струга.....                                                                                  | 38   |
| 451. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена В5-верски институции (црква) КО Пешталево Општина Долнени..... | 34   | 462. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Основен суд Скопје II - Скопје.....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38   |
| 452. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објект за мало стопанство КО Горобинци Општина Свети Николе.....                      | 34   | 463. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Апелационен суд - Скопје.....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38   |
| 453. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Планинарскиот спортски клуб „Димитар Илиевски-Мурато“....                                                                                                                | 35   | 464. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2016 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје.....                                                                                                                                                                                                                         | 38   |
| 454. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање.....                                                             | 35   | 465. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за трговија и услуги ОМАН БАЛКАН МАЈНИНГ ДОО Скопје на локалитетот „Сокол“, Општина Прилеп.....                                                                                                                                                                        | 39   |
| 455. Одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2016 година.....                                                                                        | 35   | 466. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – шкрилец на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕКОП КОМПАНИ ДООЕЛ Радовиш на локалитетот „Голем Рид“, Општина Радовиш.....                                                                                                                                                       | 39   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Стр. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 467. <b>Одлука</b> за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – гнајсни шкрилци и кварц на локалитетот „Голем Орљак и Гердини Плочи“, Општина Ранковце на Друштвото за трговија и услуги АЛГО НЕМЕТАЛИ ДОО Скопје.....                                  | 40   | 478. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Пехчево .....                                                                                                                                   | 43   |
| 468. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје.....                                                                                                                    | 40   | 479. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија .....                                                                               | 44   |
| 469. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за онкологија и радиотерапија - СКОПЈЕ .....                                                                                             | 40   | 480. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Државната изборна комисија.....                                                                                                                                                   | 44   |
| 470. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - СКОПЈЕ.....                      | 41   | 481. <b>Решение</b> за давање на управување на државното ловиште „Полаки“ .....                                                                                                                                                                                         | 44   |
| 471. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2, Г3, Г4-лесна и загадувачка индустрија, сервис и стоваришта КО Групчин и КО Желино Општина Желино ..... | 41   | 482. <b>Програма</b> за обезбедување на средства за уредување и одржување на гробишта и гробови на паднати борци во антифашистичката војна и другите националноослободителни војни во Македонија погребани на територијата на Република Македонија за 2016 година ..... | 44   |
| 472. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на КПУ-Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка.....                                                                                                                                | 41   | 483. <b>Решение</b> за именување членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи .....                                                                                                                                 | 45   |
| 473. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје.....                                                                                                                                   | 42   | 484. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за рамномерен регионален развој во 2016 година .....                                                                                                                                                                   | 45   |
| 474. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје.....                                                                                                                                   | 43   | 485. <b>Методологија</b> за дополнување на Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите.....                                                                                                                                                            | 46   |
| 475. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје.....                                                                                                                                   | 43   | 486. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на инвестиционен советник ...                                                                                                                                                                                         | 46   |
| 476. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Гостивар .....                                                                                                                                            | 43   | 487. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....                                                                                                                                                                                    | 47   |
| 477. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за управување со одземен имот.....                                                                                                                       | 43   | 488. <b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на брокер .....                                                                                                                                                                                                | 47   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 489. <b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на брокер .....                                                                                                                                                                                                | 47   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                | 1-32 |

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

433.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

##### Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

| Ред. број | Назив на движните ствари                                  | Количина |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1         | Персонален компјутер TW945G, Haier/ Teach (Црвена ознака) | 28       |
| 2         | 15" ЛПД Монитор Haier модел HL1510W                       | 28       |
| 3         | Тастатура TW945G, Haier                                   | 28       |
| 4         | Глумче TW945G, Haier                                      | 28       |

##### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Аеродром, за потребите на Општинското основно училиште „Александар Македонски“ - Општина Аеродром.

##### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Аеродром, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

##### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-99/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

434.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби бр. 42-8584/2 од 25.8.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/15).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-120/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

435.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија и тоа премер на објектот кој претставува Подземното паркиралиште за Македонска опера и балет на локалитетот „Мал Ринг“ на Кеј „Димитар Влахов“ бб, во Скопје, на КП 9505/2, КП 9505/3, КП 9506/3, КП 9506/7, КП 9506/8, КП 9506/10, КП 9506/13, КП 9507/2, КП 9508/5, КП 9508/6, КП 9522/3, КП 13829/4, КП 13829/9, КП 13829/10 и КП 13829/12 КО Центар 1 Скопје.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-122/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

436.

Врз основа на член 63-б став 6 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/06, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 33/15 и 98/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе



**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА ЗА 2016 ГОДИНА****Член 1**

Вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2016 година изнесува 76,8 денари.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2016 година.

Бр. 42-172/1                      Заменик на претседателот  
26 јануари 2016 година        на Владата на Република  
Скопје                              Македонија,  
                                                 м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**437.**

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа премер на катови на зградите, посебни делови од згради и други објекти, на локалитет- градски фудбалски стадион кој се наоѓа на КП.бр. 15625/1 во КО Прилеп.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-177/1                      Заменик на претседателот  
26 јануари 2016 година        на Владата на Република  
Скопје                              Македонија,  
                                                 м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**438.**

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Царинската управа, му престанува користењето на движната ствар-метал детектор и тоа:

| Реден број | Марка и модел                                | Инвентарен број | Вредност | Сериски број | Количина |
|------------|----------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 1          | Метал детектор-марка „GARETT“, модел MT 5500 | 08607           | 0,00     | 32068097     | 1        |

**Член 2**

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење за период од дванаесет месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надомест на Јавното обвинителство на Република Македонија.

**Член 3**

Директорот на Царинската управа склучува договор со Јавниот обвинител на Република Македонија, со кој ќе се регулираат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-192/1                      Заменик на претседателот  
26 јануари 2016 година        на Владата на Република  
Скопје                              Македонија,  
                                                 м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**439.**

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари - книги и тоа:

| Р. број | Наслов на книгата                                   | Автор                          | ISBN -код    | Издавачка кука | Број на примероци |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 1       | Македонска книжевност IX-XVIII век                  | Проф д-р Илија Велев           | 9989-55154-5 | Микена         | 1                 |
| 2       | Просветителство                                     | Д-р Георги Сталев              | 9989-55101-4 | Микена         | 1                 |
| 3       | Македонски народни умотворби                        | Д-р Марко Китевски             | 9989-55150-2 | Микена         | 1                 |
| 4       | Книжевната преродба                                 | Гане Тодоровски                | 9989-55158-8 | Микена         | 1                 |
| 5       | Македонска драма (до втората светска војна)         | Проф д-р Јелена Лужина         | 9989-55107-3 | Микена         | 1                 |
| 6       | Двodomни писатели                                   | Проф д-р Томислав Тодоровски   | 9989-55073-6 | Микена         | 1                 |
| 7       | Основоположници (на современата македонска поезија) | Георги Старделов               | 9989-55125-1 | Микена         | 1                 |
| 8       | Калеш Анѓа                                          | Стале Попов                    | 9989-55060-3 | Микена         | 1                 |
| 9       | Пустина                                             | Горѓи Абациев                  | 9989-55153-7 | Микена         | 1                 |
| 10      | Она што беше небо                                   | Владо Малевски                 | 9989-55168-5 | Микена         | 1                 |
| 11      | Тврдоглави Евангелие по Итар Пејо                   | Славко Јаневски                | 9989-55131-6 | Микена         | 1                 |
| 12      | Солунските атентатори                               | Јован Бошковски                | 9989-55120-0 | Микена         | 1                 |
| 13      | Така е ако ви се чини Вејка на ветрот               | Коле Чашуле                    | 9989-55167-7 | Микена         | 1                 |
| 14      | Избор поезија                                       | Блаже Конески                  | 9989-55126-0 | Микена         | 1                 |
| 15      | Избор поезија                                       | Ацо Шопов                      | 9989-55092-1 | Микена         | 1                 |
| 16      | Будалетинки                                         | Мето Јовановски                | 9989-55096-4 | Микена         | 1                 |
| 17      | Избор поезија                                       | Србо Ивановски                 | 9989-55095-6 | Микена         | 1                 |
| 18      | Избор поезија                                       | Матеја Матевски                | 9989-55104-9 | Микена         | 1                 |
| 19      | Избор поезија                                       | Гане Тодоровски                | 9989-55069-7 | Микена         | 1                 |
| 20      | Белата долина                                       | Симон Дракул                   | 9989-55077-8 | Микена         | 1                 |
| 21      | Кратката пролет на Моно Самоников                   | Димитар Солев                  | 9989-55137-5 | Микена         | 1                 |
| 22      | Избор поезија                                       | Анте Поповски                  | 9989-55070-0 | Микена         | 1                 |
| 23      | Вода роман                                          | Јован Стрезовски               | 9989-55068-9 | Микена         | 1                 |
| 24      | Избор раскази                                       | Благоја Иванов                 | 9989-55139-1 | Микена         | 1                 |
| 25      | Избор поезија                                       | Љубен Ташковски                | 9989-55114-6 | Микена         | 1                 |
| 26      | Свадбата на Мара                                    | Владимир Костов                | 9989-55064-6 | Микена         | 1                 |
| 27      | Земја во Дулбија                                    | Петар Ширилов                  | 9989-55084-0 | Микена         | 1                 |
| 28      | Пиреј Дениција                                      | Петре М. Андреевски            | 9989-55134-0 | Микена         | 1                 |
| 29      | Избор поезија                                       | Јован Котевски                 | 9989-55046-8 | Микена         | 1                 |
| 30      | Последниот лет на птицата селица                    | Бранко Варошлија               | 9989-55098-0 | Микена         | 1                 |
| 31      | Потковица на смртта и надежта                       | Миле Неделковски               | 9989-55080-8 | Микена         | 1                 |
| 32      | Пасквелија Избор раскази                            | Живко Чинго                    | 9989-55159-6 | Микена         | 1                 |
| 33      | Александар и смртта                                 | Слободан Мицковиќ              | 9989-55116-2 | Микена         | 1                 |
| 34      | Црвениот коњ                                        | Ташко Георгиевски              | 9989-55042-5 | Микена         | 1                 |
| 35      | Избор поезија                                       | Петар Т. Бошковски             | 9989-55124-3 | Микена         | 1                 |
| 36      | Избор поезија                                       | Михаил Ренцов                  | 9989-55143-0 | Микена         | 1                 |
| 37      | Ибни Пајко                                          | Оливера Николова               | 9989-55083-2 | Микена         | 1                 |
| 38      | Избор поезија                                       | Радован Павловски              | 9989-55044-1 | Микена         | 1                 |
| 39      | Избор поезија                                       | Јован Павловски                | 9989-55071-9 | Микена         | 1                 |
| 40      | Избор поезија                                       | Иван Чаповски                  | 9989-55045-0 | Микена         | 1                 |
| 41      | Избор поезија Избор раскази                         | Влада Урошевиќ                 | 9989-55106-5 | Микена         | 1                 |
| 42      | Избор поезија                                       | Богомил Гузел                  | 9989-55118-9 | Микена         | 1                 |
| 43      | Избор поезија                                       | Трајан Петровски               | 9989-55047-6 | Микена         | 1                 |
| 44      | Зоја роман                                          | Паскал Гилевски                | 9989-55056-5 | Микена         | 1                 |
| 45      | Тимотеј и Лидија                                    | Ташко Ширилов                  | 9989-55059-0 | Микена         | 1                 |
| 46      | Избор поезија                                       | Петко Дабески                  | 9989-55109-0 | Микена         | 1                 |
| 47      | Избор поезија                                       | Чедо Јакимовски                | 9989-55115-4 | Микена         | 1                 |
| 48      | Избор поезија                                       | Гордана Михајловска Бошнакоска | 9989-55133-2 | Микена         | 1                 |
| 49      | Избор раскази                                       | Христо Крстевски               | 9989-55041-7 | Микена         | 1                 |
| 50      | Татковите книги                                     | Луан Старова                   | 9989-55050-6 | Микена         | 1                 |
| 51      | Избор поезија                                       | Светлана Христова-Јоциќ        | 9989-55048-4 | Микена         | 1                 |
| 52      | Аква Марин                                          | Тања Урошевиќ                  | 9989-55105-7 | Микена         | 1                 |
| 53      | Уткини соседи                                       | Божин Павловски                | 9989-55051-4 | Микена         | 1                 |
| 54      | Избор поезија                                       | Ристо Јачев                    | 9989-55052-2 | Микена         | 1                 |
| 55      | Избор раскази                                       | Зоран Ковачевски               | 9989-55163-4 | Микена         | 1                 |
| 56      | Избор поезија                                       | Ристо Василевски               | 9989-55067-7 | Микена         | 1                 |
| 57      | Бунар                                               | Димитар Башевски               | 9989-55072-7 | Микена         | 1                 |
| 58      | Избор раскази                                       | Митко Маџунков                 | 9989-55102-2 | Микена         | 1                 |

|     |                              |                           |              |        |   |
|-----|------------------------------|---------------------------|--------------|--------|---|
| 59  | Избор поезија                | Тодор Чаловски            | 9989-55119-7 | Микена | 1 |
| 60  | Избор поезија                | Атанас Вангелов           | 9989-55152-9 | Микена | 1 |
| 61  | Избор поезија                | Ефтим Клетников           | 9989-55103-0 | Микена | 1 |
| 62  | Избор поезија                | Петре Бакевски            | 9989-55061-1 | Микена | 1 |
| 63  | Избор раскази                | Крсте Чачански            | 9989-55065-4 | Микена | 1 |
| 64  | Избор раскази                | Васе Манчев               | 9989-55149-9 | Микена | 1 |
| 65  | Избор поезија                | Ристо Лазаров             | 9989-55076-0 | Микена | 1 |
| 66  | Силјан повторно лета         | Трајче Крстески           | 9989-55054-9 | Микена | 1 |
| 67  | Снегот во Каабланка          | Кица Барџиева             | 9989-55097-2 | Микена | 1 |
| 68  | Избор раскази                | Драги Михајловски         | 9989-55049-2 | Микена | 1 |
| 69  | Избор поезија                | Катица Кулакова           | 9989-55112-0 | Микена | 1 |
| 70  | Избор поезија                | Глигор Стојковски         | 9989-55058-1 | Микена | 1 |
| 71  | Избор поезија                | Милош Линдро              | 9989-55055-7 | Микена | 1 |
| 72  | Избор поезија                | Милован Стефановски       | 9989-55160-0 | Микена | 1 |
| 73  | Избор поезија                | Весна Ацевска             | 9989-55040-9 | Микена | 1 |
| 74  | Избор поезија                | Лилјана Дирјан            | 998955144-8  | Микена | 1 |
| 75  | Избор поезија                | Зоран Анчевски            | 9989-55136-7 | Микена | 1 |
| 76  | Избор поезија                | Вера Чејковска            | 9989-55123-5 | Микена | 1 |
| 77  | Избор поезија                | Јордан Даниловски         | 9989-55128-6 | Микена | 1 |
| 78  | Избор раскази                | Александар Прокопиев      | 9989-55157-0 | Микена | 1 |
| 79  | Приказни од долна земја      | Младен Србиновски         | 9989-55057-3 | Микена | 1 |
| 80  | Избор поезија                | Иван Џепаровски           | 9989-55142-1 | Микена | 1 |
| 81  | Избор поезија                | Славе Горѓо Димоски       | 9989-55108-1 | Микена | 1 |
| 82  | Избор поезија                | Братислав Ташковски       | 9989-55066-2 | Микена | 1 |
| 83  | Нишан                        | Блаже Миневски            | 9989-55053-0 | Микена | 1 |
| 84  | Избор раскази                | Ермис Лафазановски        | 9989-55127-8 | Микена | 1 |
| 85  | Папокот на светот            | Венко Андоновски          | 9989-55063-8 | Микена | 1 |
| 86  | Избор поезија                | Лидија Димковска          | 9989-55129-4 | Микена | 1 |
| 87  | Избор поезија                | Никола Мациров            | 9989-55062-0 | Микена | 1 |
| 88  | Разговор со Спиноза          | Гоце Смилевски            | 9989-55043-3 | Микена | 1 |
| 89  | Избор поезија                | Јовица Тасевски-Етернијан | 9989-55147-2 | Микена | 1 |
| 90  | Поезија                      | Група автори              | 9989-55155-3 | Микена | 1 |
| 91  | Проза                        | Група автори              | 9989-55110-3 | Микена | 1 |
| 92  | Роман за деца Том 1          | Група автори              | 9989-55164-2 | Микена | 1 |
| 93  | Роман за деца Том 2          | Група автори              | 9989-55145-0 | Микена | 1 |
| 94  | Поезија за деца Том 1        | Група автори              | 9989-55151-0 | Микена | 1 |
| 95  | Расказ за деца Том 2         | Група автори              | 9989-55140-5 | Микена | 1 |
| 96  | Драми избор                  | Томе Арсовски             | 9989-55148-0 | Микена | 1 |
| 97  | Драми избор                  | Горан Стефановски         | 9989-55141-3 | Микена | 1 |
| 98  | Драми избор                  | Јордан Плевнеш            | 9989-55169-3 | Микена | 1 |
| 99  | Современа драма              | Група автори              | 9989-55113-8 | Микена | 1 |
| 100 | Избор критика                | Димитар Митрев            | 9989-55099-9 | Микена | 1 |
| 101 | Избор критика                | Милан Гурчинов            | 9989-55138-3 | Микена | 1 |
| 102 | Избор критика                | Георги Старделов          | 9989-55111-1 | Микена | 1 |
| 103 | Книжевна критика и есеистика | Група автори              | 9989-55166-9 | Микена | 1 |
| 104 | Книжевна критика и есеистика | Група автори              | 9989-55117-0 | Микена | 1 |
| 105 | Поезија                      | Мурат Исаку               | 9989-55089-1 | Микена | 1 |
| 106 | Поезија                      | Абдулџазис Ислами         | 9989-55073-5 | Микена | 1 |
| 107 | Роман                        | Луан Старова              | 9989-55088-3 | Микена | 1 |
| 108 | Поезија                      | Ресул Шабани              | 9989-55090-5 | Микена | 1 |
| 109 | Драма                        | Џабир Ахмети              | 9989-55096-8 | Микена | 1 |
| 110 | Поезија                      | Адем Гајтани              | 9989-55145-6 | Микена | 1 |
| 111 | Критика                      | Али Алиу                  | 9989-55075-1 | Микена | 1 |
| 112 | Поезија                      | Агим Винца                | 9989-55047-3 | Микена | 1 |
| 113 | Роман                        | Екрем Баша                | 9989-55081-6 | Микена | 1 |
| 114 | Критика                      | Нехас Сопај               | 9989-55091-3 | Микена | 1 |
| 115 | Роман                        | Ким Мехмети               | 9989-55942-4 | Микена | 1 |
| 116 | Роман                        | Реџеп Златку              | 9989-55093-0 | Микена | 1 |
| 117 | Драма                        | Група автори              | 9989-55084-7 | Микена | 1 |
| 118 | Поезија Том 1                | Група автори              | 9989-55161-8 | Микена | 1 |
| 119 | Поезија Том 2                | Група автори              | 9989-55162-6 | Микена | 1 |
| 120 | Расказ                       | Група автори              | 9989-55130-6 | Микена | 1 |
| 121 | Книжевност за деца Том 1     | Група автори              | 9989-55132-4 | Микена | 1 |
| 122 | Книжевност за деца Том 2     | Група автори              | 9989-55135-9 | Микена | 1 |
| 123 | Критика                      | Група автори              | 9989-55087-5 | Микена | 1 |
| 124 | Поезија                      | Група автори              | 9989-55146-4 | Микена | 1 |
| 125 | Раскази                      | Група автори              | 9989-55122-7 | Микена | 1 |
| 126 | Поезија за деца              | Група автори              | 9989-55079-4 | Микена | 1 |
| 127 | Раскази за деца              | Група автори              | 9989-55121-9 | Микена | 1 |
| 128 | Критика и есеистика          | Група автори              | 9989-55156-1 | Микена | 1 |
| 129 | Драма                        | Група автори              | 9989-55085-9 | Микена | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерство за надворешни работи.

## Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Министерот за надворешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-209/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

440.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ**  
**НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „КОЧО РАЦИН“ - БИТОЛА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Наслов на книгата                                                                          | Автор                                            | ISBN -код       | Издавачка куќа  | Број на примероци       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Компаративен конститутивен инженеринг                                                      | Џовани Сартори                                   | 978-998917191-2 | Табернакул      | 2(на македонски јазик)  |
| Основи на финансиски менаџмент                                                             | С.Блок                                           | 978-452202-5    | Глобал          | 2(на македонски јазик)  |
| Разбирање на сиромаштијата                                                                 | Алкол П.                                         | 978-998918344-9 | Магор           | 2(на македонски јазик)  |
| Постојан раст на патниот транспорт                                                         | Тео Баркер                                       | 978-998928741-1 | Арсламина       | 2(на македонски јазик)  |
| Напад на тероризмот                                                                        | Одри Курт                                        | 978-998968222-3 | Нампрес         | 2(на македонски јазик)  |
| Политички партии                                                                           | Ричард Гунтер                                    | 978-998917274-8 | Академски печат | 2(на македонски јазик)  |
| Одиде на локално                                                                           | Мерили Гриндл                                    | 978-998918355-3 | Магор           | 2(на македонски јазик)  |
| Механотроника                                                                              | Годфреј Оунболоу                                 | 978-998928746-5 | Арсламина       | 2(на македонски јазик)  |
| Недржавни закони и идни војни                                                              | Бункер Робарт                                    | 978-998968226-1 | Нампрес         | 2(на македонски јазик)  |
| Сиромаштија                                                                                | Листер Рут                                       | 978-998917280-9 | Академски печат | 2(на македонски јазик)  |
| Политика на телекомуникациите                                                              | Марк Татчер                                      | 978-998928749-7 | Арсламина       | 2(на македонски јазик)  |
| Да се биде полицаец                                                                        | Бери Бекер                                       | 978-998968233-9 | Нампрес         | 2(на македонски јазик)  |
| Перење на пари                                                                             | Џон Мадингер                                     | 978-998978955-7 | Дата Понс       | 2(на македонски јазик)  |
| Глобализацијата и иднината на трудовото право                                              | Џон Крејг                                        | 978-608456305-1 | Академски печат | 2(на македонски јазик)  |
| Политичка теорија и меѓународни односи                                                     | Чарлс Р.Беитс                                    | 978-998900679-1 | Просветно дело  | 2(на македонски јазик)  |
| Менаџирање на минералните ресурси и природната околина                                     | А.Асватанарајана Тејлор                          | 978-998978975-5 | Дата Понс       | 2(на македонски јазик)  |
| Да се дојде до ДА                                                                          | Фишер                                            | 978-998968250-6 | Нампрес         | 3(на македонски јазик)  |
| Фидик – Белиот прирачник                                                                   | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453520-1 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Ктака форма на договор                                                                     | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453519-5 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Модел за претставнички договор                                                             | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453518-8 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Форма на договор за работи на мелиорација и ископување на водни површини                   | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453524-9 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Договор за ангажирани консултанти-подизведувачи                                            | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453523-2 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Услови на договорите на Фидик за добирање проекти за набавка и за нивно целосно извршување | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453529-4 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |

|                                                                                                     |                                                  |                 |                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Услови на договор за градба                                                                         | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453526-3 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Услови на договор за градба на постројки и дизајн-изведба                                           | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453522-5 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Услови на договор за изведба на електро механички работи                                            | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453516-4 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Клиентско консултантски модел на договор за услуги                                                  | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453515-7 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Постапка за доделување на договор                                                                   | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453528-7 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Прирачник на Фидик за избор на консултанти                                                          | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453527-0 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Услови за договори за градежни работи Дел 1                                                         | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453530-0 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Услови за договори за градежни работи Дел 2                                                         | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453531-7 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Услови за договори за подизведба на градежни работи                                                 | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453535-5 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Услови за договори за проектирање-градба и договор по системот „клуч на рака“                       | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453534-8 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Договор за поднесување групна понуда (конзорциум)                                                   | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453543-0 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Стандарден образец за предквалификација за добавувачи                                               | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453544-7 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Избор/избор базиран врз основа на квалитет за набавка на консултантни услуги                        | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453540-9 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за изградба на Фидик                             | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453541-6 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| ЕИК водич за изведувачи според условите на договор според постројките и изградба на проект на Фидик | Меѓународна федерација на инженери - консултанти | 978-608453539-3 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Авиотранспорт и неговата примена                                                                    | Ричард Е. Кејвс                                  | 978-608453505-8 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Инженерски основи на моторите со внатрешно согорување                                               | Вилард В. Пулкрабек                              | 978-608453510-2 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Здравствена економика                                                                               | Рексфорд Е. Сантере                              | 978-998978969-4 | Дата Понс       | 2 (на македонски јазик) |
| Неодржлив транспорт: Градски транспорт во новиот век                                                | Дејвид Банистер                                  | 978-608456331-0 | Академски печат | 2 (на македонски јазик) |
| Микроелектронски кола                                                                               | Кенет Ц. Смит                                    | 978-608453547-8 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Водич за вакцини (ризичи и предности за деца и возрасни)                                            | Рандал Вустедер                                  | 978-608223005-1 | Магор           | 2 (на македонски јазик) |
| Лабораториски прирачник за студенти, Мозбиев водич за физички преглед                               | Хенри М. Сејдел                                  | 978-608223003-0 | Магор           | 2 (на македонски јазик) |
| Атлас за ургентна радиологија                                                                       | Гери А. Џонсон                                   | 978-608210077-8 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Епидемиологија, биостатистика и превентивна медицина                                                | Џејмс Џ. Џекел                                   | 978-608210086-7 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Течности, електролити и ацидо-база рамнотежа                                                        | Мерил Ен Хоган                                   | 978-608210100-6 | Табернакул      | 2(на македонски јазик)  |
| Невроанатомија: атлас на структури, пресеци и системи                                               | Дуејн Е. Хејнс                                   | 978-608210093-7 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Физиолошки атлас во боја                                                                            | Штефан Зилбернагл                                | 978-608210099-9 | Табернакул      | 2(на македонски јазик)  |

|                                                                           |                                                 |                 |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Учебник по физичка дијагноза на болести: медицинска историја и испитување | Марк Шварц                                      | 978-608210088-3 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Дијагностички прирачник за оториноларингологија                           | Мајкл Хок                                       | 978-608210095-6 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Форензичка патологија                                                     | Винсент и Доминик Димајо                        | 978-608210090-5 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Основи на клиничка имунологија                                            | Хелен Чапел                                     | 978-608210097-2 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Менаџмент информациски системи                                            | Кенет К.Лаудон                                  | 978-608453555-3 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Компјутерска графика                                                      | Алан Ват                                        | 978-608460602-4 | Абакус          | 1(на македонски јазик)  |
| Вовед во јавна администрација                                             | Џеј М.Шафриц                                    | 978-608456317-4 | Академски печат | 2 (на македонски јазик) |
| Сржта на веб програмирањето                                               | Марти Хол                                       | 978-608453560-7 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Петто издание, Дигитални комуникации                                      | Џон Г.Проаксин                                  | 978-608457729-4 | Три             | 2 (на македонски јазик) |
| Концепти во технологија на млеко                                          | Д-р Јер Маргалит                                | 978-608229101-7 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Маркетинг на млеко од аспект на потрошувачот                              | Генерален совет на потрошувачи на Северна Ирска | 978-608453573-7 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Обработување на земјата                                                   | Пит Даниел                                      | 978-608229115-4 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Епидемиологија на животната средина                                       | Реј М.Мерил                                     | 978-608229116-1 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Стресот и благосостојбата на животните                                    | Д.М.Брум                                        | 978-608453576-8 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Болести кај дивите животни                                                | Гери А.Вобсер                                   | 978-608229102-4 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Генетика на синдромите на дебелина                                        | Филип Л. Билс                                   | 978-608453586-7 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Пикардов прирачник за препарација и реставрација на забите                | Е.А.М.Кид                                       | 978-608453596-6 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Регенерација на ткива и органи кај возрасни                               | Јоанис В.Јанас                                  | 978-608229136-9 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Клиничка хемија                                                           | Лари Е.Шоџ                                      | 978-998900728-6 | Просветно дело  | 2 (на македонски јазик) |
| Прирачник за злоупотреба на дрога и алкохол                               | Гал Вингер                                      | 978-608453580-5 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Пиењето како проблем                                                      | Ник Хедер                                       | 978-608453571-3 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Зависност, од биологија до политика за дрога                              | Д-р Аврам Голдстајн                             | 978-608453592-8 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Системи на управување со бази на податоци                                 | Рамакришнан Рагу                                | 978-608460609-3 | Абакус          | 2 (на македонски јазик) |
| Казнено процесно право                                                    | Фридрих Кристијан Шредер                        | 978-608229155-0 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Ангажирање на непрофитни организации                                      | Стивен Ратгеб Смит                              | 978-608229109-3 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Архитектура на модерна Италија Книга 1                                    | Тери Кирк                                       | 978-608229107-9 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Предности во термалната и нетермалната заштита на храната                 | Горав Тевари                                    | 978-608229135-2 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Биологија на виновата лоза                                                | Мајкл Г.Мулинс                                  | 978-608229137-6 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Црковна архитектура                                                       | Дејвид Стенклиф                                 | 978-608229150-5 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Ретинално одлепување, принципи и практика                                 | Даниел А.Бринтон                                | 978-608229196-4 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Подобрување на благосостојбата на животните                               | Темпл Грандин                                   | 978-608229142-0 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Превенција од загадување-пристап на управување со отпад за 21 век         | Р.Рајан Дупон                                   | 978-608456396-9 | Академски печат | 2 (на македонски јазик) |
| Куби имунологија                                                          | Томас Ј.Киндт                                   | 978-608210159-6 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Брза интерпретација на ЕКГ                                                | Дале Дубин                                      | 978-608210127-8 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Јавно здравство и превентивна медицина                                    | Макси Р.Ласт                                    | 978-608210141-3 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Клиничка дерматологија                                                    | Томас П.Хабиџ                                   | 978-608210161-8 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Атлас за педијатриска физикална дијагноза                                 | Басил Ј.Зители                                  | 978-608210164-2 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Право на социјално осигурување                                            | Жан Пјер Лабонд                                 | 978-608229027-0 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Меѓународно приватно право Том 1                                          | Доминик Буро                                    | 978-608229031-7 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |

|                                                           |                   |                 |                 |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Фузирање меѓу меѓународното јавно и приватно право        | Алекс Милс        | 978-608229171-0 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Екологијата пред се                                       | Алан Беби         | 978-608457745-4 | Три             | 2 (на македонски јазик) |
| Наводнување на земјоделските култури                      | Р.Џ.Ласчано       | 978-608456376-1 | Академски печат | 2 (на македонски јазик) |
| Земјоделска економија                                     | Џон В.Гудвин      | 978-608457772-0 | Три             | 2 (на македонски јазик) |
| Медицинска микробиологија                                 | Д.Гринвуд         | 978-608456378-5 | Академски печат | 2 (на македонски јазик) |
| Клиничка ориентирана анатомија                            | Кит Л.Мур         | 978-608210183-9 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Сместување на добитокот                                   | К.В.Вејтс         | 978-608229007-2 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Сместување и благосостојба на фармски животни             | С.Х.Баркстер      | 978-608229032-4 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Органска машина                                           | Ричард Вајт       | 978-608229051-5 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Наука за почвата (педалогија) и менаџмент                 | Едвард Џ.Пластер  | 978-608229046-1 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Промени во земјата                                        | Вилијам Кронон    | 978-608229098-0 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Уметноста и науката за виното                             | Џејмс Халидеј     | 978-608229045-4 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Анатомија на човекот на пресеци                           | Харолд Елис       | 978-608229013-3 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Физиологија                                               | Линда С.Костанцо  | 978-608229214-4 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Основи на микробиологија на храна                         | Бибек Реј         | 978-608229004-1 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Микробна контаминација на храната                         | Чарлс Л.Вилсон    | 978-608229207-6 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Философија на религијата                                  | Вилијам Л.Роу     | 978-608229225-0 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Животински нуспроизвод, обработка и користење             | Х.В.Окерман       | 978-608229257-1 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Микроелектроника                                          | Џери Џ.Витакер    | 978-608222025-3 | Дата Понс       | 2 (на македонски јазик) |
| Физиологија на животни                                    | Пет Вилмер        | 978-998900836-8 | Просветно дело  | 2 (на македонски јазик) |
| Основи на патно инженерство и сообраќајна анализа         | Фред Л.Манеринг   | 978-608229304-2 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Почва и анализа на животната средина                      | Кит А.Смит        | 978-608229289-2 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Економика на земјоделството и агробизнис                  | Гејл Л.Крејмер    | 978-608229310-3 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Учебник по економска анализа на граѓанското право         | Ханс Бернд        | 978-608229325-7 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Теорија на правото                                        | Бренд Ритерс      | 978-608229308-0 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Меѓународно маркетинг истражување                         | В.Кумар           | 978-608229283-0 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Рурален развој                                            | Роберт Чемберс    | 978-608229281-6 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Моделирање и управување на роботите                       | Марк В.Спонг      | 978-608222032-1 | Дата Понс       | 2 (на македонски јазик) |
| Вовед во механика на флуиди                               | Фај. Џејмс А.     | 978-608222030-7 | Дата Понс       | 2 (на македонски јазик) |
| Нелинеарни системи                                        | Хасан К.Халил     | 978-608222029-1 | Дата Понс       | 2 (на македонски јазик) |
| Основи на електрични кола                                 | Александер, Чарлс | 978-608222038-3 | Дата Понс       | 2 (на македонски јазик) |
| Нови насоки читање, пишување и критичко мислење           | Питер С.Гарднер   | 978-998983822-4 | Европа 92       | 2 (на македонски јазик) |
| Исхрана на културите во стакленик                         | Џес Соневелд      | 978-608229336-3 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Административно право                                     | Жан Валин         | 978-608229285-4 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Клиничка анатомија и физиологија на ветеринарни техничари | Томас Колвил      | 978-608229334-9 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Дигитални интегрирани кола од аспект на дизајнирањето     | Јан М.Рабеј       | 978-608222033-8 | Дата Понс       | 2 (на македонски јазик) |
| Основи на електротермиката                                | А.Џ.Метаксис      | 978-608222044-4 | Дата Понс       | 2 (на македонски јазик) |
| Американски прирачник за клиничка хематологија            | Дру Прован        | 978-608229367-7 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Ургентна медицина                                         | Вилијам Госман    | 978-608229384-4 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |
| Харперова илустрирана биохемија                           | Роберт Мјурер     | 978-608229357-8 | Арсламина       | 2 (на македонски јазик) |

|                                                                                 |                         |                 |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Воведување на етиката во наставната програма на Универзитетите                  | К.Дејвид                | 978-608229417-9 | Арсла мина      | 2 (на македонски јазик) |
| Вовед во антропологија                                                          | Мајкл Алан Парк         | 978-608229381-3 | Арсла мина      | 2 (на македонски јазик) |
| Физика на полимери                                                              | Мајкл Рубинштајн        | 978-608229369-1 | Арсла мина      | 2 (на македонски јазик) |
| Телекомуникации и бизнис стратегија                                             | Ричард А.Гершон         | 978-608462702-9 | Ад Вербум       | 2 (на македонски јазик) |
| Кривично право посебен дел 2                                                    | Проф д-р Јоханес Веселс | 978-381149826-6 | Просветно дело  | 2 (на македонски јазик) |
| Прирачник за постапување со добиток                                             | Ричард А.Баталја        | 978-608229395-0 | Арсла мина      | 2 (на македонски јазик) |
| Граѓанско процесно право на Австралија и на Европската унија                    | Фуцик, Клаузер          | 978-608229392-9 | Арсла мина      | 2 (на македонски јазик) |
| Вовед во општа органска хемија и биохемија                                      | Хајн                    | 978-608229412-4 | Арсла мина      | 2 (на македонски јазик) |
| Клиничка хематологија на Винтроуб Том 1                                         | Џон П.Грир              | 978-608210270-2 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Клиничка хематологија на Винтроуб Том 2                                         | Џон П.Грир              | 978-608210273-3 | Табернакул      | 2 (на македонски јазик) |
| Хемија                                                                          | Рејмонд Ченг            | 978-608231105-0 | Академски печат | 2 (на македонски јазик) |
| Почва и вода конзерваторски инженеринг                                          | Делмар Д.Фангмаер       | 978-608229515-2 | Арсла мина      | 2 (на македонски јазик) |
| Учебник по медицинска физиологија                                               | Гајтон Хол              | 978-608231075-6 | Академски печат | 2 (на македонски јазик) |
| Ранг и Дејл Фармакологија                                                       | Х.П.ранг, М.М.Дејл      | 978-608231080-0 | Академски печат | 2 (на македонски јазик) |
| Термодинамика во минерологијата                                                 | Ладислав Цемич          | 978-608229538-1 | Арсла мина      | 2 (на македонски јазик) |
| Енергетски системи и одржливост                                                 | Боб Еверет              | 978-608229466-7 | Арсла мина      | 2 (на македонски јазик) |
| Процесна динамика и контрола                                                    | Себорг, Едгар           | 978-608229542-8 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Првични имунонедостаточни болести                                               | Ханс Д.Окс              | 978-608229513-8 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Реуматологија                                                                   | Ричард Ватс Гавин Клуни | 978-608229439-1 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Биологија на микроорганизмите во гројзето, ширата и виното                      | Хелмут Кунинг           | 978-608229548-0 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Ракописи од областа на меѓународното право                                      | Проспер Вејл            | 978-608229552-7 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Хемија и биохемија на виното                                                    | М.Викторија Морено      | 978-608229558-9 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Механичко однесување на материјалите                                            | Марк Андре Мајерс       | 978-608222052-9 | Дата Понс       | 2(на македонски јазик)  |
| Одржлива енергија: избор меѓу опциите                                           | Џеферсон В.Тестер       | 978-608222034-5 | Дата Понс       | 2(на македонски јазик)  |
| Прирачник за роботика и автоматизација                                          | Томас Р.Курфес          | 978-608222054-3 | Дата Понс       | 2(на македонски јазик)  |
| Динамичко програмирање и оптимално управување 1                                 | Димитри П.Берцекас      | 978-608222046-8 | Дата Понс       | 2(на македонски јазик)  |
| Вовед во нелинеарни парцијални диференцијални равенки                           | Џ.Дејвид Логан          | 978-608229243-4 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата | К.Хвенг                 | 978-608229576-3 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Базични принципи на фармакологијата                                             | Дејвид Н.Голан          | 978-608229424-7 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Разбирање на архитектурата преку цртање                                         | Брајан Едвардс          | 978-998985601-3 | Ад Вербум       | 2(на македонски јазик)  |
| Големите одлуки на Европскиот суд за човекови права                             | Фредерик Сидр           | 978-608229563-3 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Климатологија                                                                   | Хидор, Оливер           | 978-608229560-2 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Дискусијата како метод во наставата                                             | Стивен Д.Брукфилд       | 978-608229562-6 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Биохемиска основа на спортска активност                                         | Рон Моган               | 978-608229551-0 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Квалитетно дијгностицирање на човечкото движење                                 | Двејн В.Надсон          | 978-608229568-8 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |
| Теорија на уметноста                                                            | Роберт Вилијамс         | 978-998983861-3 | Европа 92       | 2(на македонски јазик)  |
| Прирачник за развој и учење кај возрасни                                        | Карол Хоар              | 978-998983852-1 | Европа 92       | 2(на македонски јазик)  |
| Меѓународно казнено право                                                       | Андре Хуе               | 978-608229601-2 | Арсла мина      | 2(на македонски јазик)  |



|                                                                                                                                |                     |                 |                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| Наука за виното: основи и примена                                                                                              | д-р Роналд С.Џексон | 978-608229602-9 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Вовед во космологија                                                                                                           | Барбара Рајден      | 978-608229584-8 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Меѓународните односи и Европската унија                                                                                        | Кристофер Хил       | 978-608229583-1 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Проучување на филозофијата на религијата                                                                                       | Дејвид Стујарт      | 978-608229572-5 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Принципи на паралелното програмирање                                                                                           | Калвин Лин          | 978-608229575-6 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Органската хемија, во дизајнирањето и дејството на лековите                                                                    | Ричард Б.Силверман  | 978-608223071-9 | Еуропартнер груп | 2(на македонски јазик) |
| Учебник по хирургија на Сабистон                                                                                               | Кортни М.Таусенд    | 978-608210277-1 | Табернакул       | 1(на македонски јазик) |
| Принципи на неврологија според Адамс и Виктор                                                                                  | Алан Х.Ропер        | 978-608223254-6 | Табернакул       | 1(на македонски јазик) |
| Клиничка радиолошка онкологија                                                                                                 | Леонард Л.Гундерсон | 978-608210290-0 | Табернакул       | 1(на македонски јазик) |
| Сексуално преносливи болести                                                                                                   | Кинг Х.Холмс        | 978-608210306-8 | Табернакул       | 1(на македонски јазик) |
| Значењето на бракот                                                                                                            | Роберт П.Џорџ       | 978-608229574-9 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Достигнувања во минерологијата при висок притисок                                                                              | Еји Отани           | 978-608229605-0 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Атлас на метаболични заболувања                                                                                                | д-р Вилијам Л.Нихан | 978-608229603-6 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Социјална политика                                                                                                             | Џон Балдок          | 978-608229612-8 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Поедноставен дизајн за наводнување                                                                                             | Пит Мелби           | 978-608229609-8 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Математичка статистика и анализа на податоци                                                                                   | Џон А.Рајс          | 978-608229611-1 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Ехокардиографија                                                                                                               | Пол Лисон           | 978-608229604-3 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Методи на психолошко истражување                                                                                               | Анабел Нес Еванс    | 978-998983845-3 | Европа 92        | 2(на македонски јазик) |
| Фармакотерапија на клинички случаи                                                                                             | Тери Л.Швингхамер   | 978-608466700-1 | Еуропартнер груп | 2(на македонски јазик) |
| Управување со ризици                                                                                                           | Емет Џ.Воган        | 978-608229621-0 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Средно ниво на финансиски менаџмент                                                                                            | Бригман Дејвис      | 978-608229614-2 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Маркетинг                                                                                                                      | Лемб, Хеар          | 978-608229618-0 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Потрошувачка психологија на туризмот, гостопримливоста и на забавните содржини                                                 | А.Џ.Вудсајд         | 978-608229619-7 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Напредна хемија на млечни производи Втор дел Липиди                                                                            | П.Ф.Фокс            | 978-608229627-2 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Биофармацевтици, биохемија и биотехнологија                                                                                    | Гери Волш           | 978-608229623-4 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| На работ на светлината                                                                                                         | Дејвид Тревис       | 978-998983872-9 | Европа 92        | 2(на македонски јазик) |
| Вовед во теорија на автомати, јазици и пресметување                                                                            | Џон Е.Хопкрофт      | 978-608229625-8 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Енергијата и животната средина                                                                                                 | Џејмс А.Феј         | 978-608462710-4 | Ад Вербум        | 2(на македонски јазик) |
| Основи на инженерство: вовед во инженерство                                                                                    | Саид Моавени        | 978-608222066-6 | Дата Понс        | 2(на македонски јазик) |
| Инженерство на хемиски реакции                                                                                                 | Октав Левиншпил     | 978-608229615-9 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Енергијата во природата и општеството                                                                                          | Вацлав Смил         | 978-608222070-3 | Дата Понс        | 2(на македонски јазик) |
| Обработка на говор и на јазик: вовед во обработката на природните јазици, пресметковната лингвистика и препознавањето на говор | Даниел Џурафски     | 978-608222071-0 | Дата Понс        | 2(на македонски јазик) |
| Меѓународно јавно право                                                                                                        | Денис Алан          | 978-60822756-9  | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Кетеринг маркетинг                                                                                                             | Ненси Ломан Скенлон | 978-608229622-7 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Прирачник за педијатрија                                                                                                       | Роберт Џ.Такер      | 978-608229762-0 | Арсламина        | 2(на македонски јазик) |
| Вовед во механика на цврсти тела                                                                                               | Ирвин Х.Шејмс       | 978-608222055-0 | Дата Понс        | 2(на македонски јазик) |
| Системи на автоматско управување                                                                                               | Норман С.Нисе       | 978-608222061-1 | Дата Понс        | 2(на македонски јазик) |

|                                              |                    |                 |           |                        |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------|
| Дизајн на микросистеми                       | Стивен Д.Сентуриа  | 978-608222059-8 | Дата Понс | 2(на македонски јазик) |
| Основи на комплексната анализа               | Е.Б.Саф            | 978-608229764-4 | Арсламина | 2(на македонски јазик) |
| Конкретна математика: основи на информатика  | Греам, Кнут        | 978-608229768-2 | Арсламина | 2(на македонски јазик) |
| Малолетничка деликвенција                    | Вилијам Е.Томпсон  | 978-608229626-5 | Арсламина | 2(на македонски јазик) |
| Податочни структури и алгоритми во Јава      | Роберт Лафор       | 978-608229767-5 | Арсламина | 2(на македонски јазик) |
| Менаџмент                                    | Џон Ф.Шермархорн   | 978-998983863-7 |           | 2(на македонски јазик) |
| Модерна имплементација на компајлери во Јава | Ендрју В.Апел      | 978-608229757-6 | Арсламина | 2(на македонски јазик) |
| Антропологија: предизвик на човештвото       | Вилијам А.Хавиленд | 978-608229608-1 | Арсламина | 2(на македонски јазик) |
| Раст, созревање и физичка активност          | Роберт М.Малина    | 978-608229788-0 | Арсламина | 2(на македонски јазик) |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола.

## Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-211/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

441.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИК“-СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Р. број | Наслов на книгата                                                         | Автор               | ISBN -код                          | Издавачка кука  | Број на примероци                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 1       | Физиолошки атлас во боја                                                  | Штефан Зилбернагл   | 978-608210099-9                    | Табернакул      | 5(на македонски јазик)                         |
| 2       | Дијагностички прирачник за оториноларингологија                           | Мајкл Хок           | 978-608210095-6<br>978-608210096-4 | Табернакул      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 3       | Основи на клиничката имунологија                                          | Хелен Чапел         | 978-608210097-2                    | Табернакул      | 5(на македонски јазик)                         |
| 4       | Учебник по физичка дијагноза на болести: медицинска историја и испитување | Марк Шварц          | 978-608210088-3<br>978-608230102-6 | Табернакул      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 5       | Руднички отпад                                                            | Бренд Г.Лотемозер   | 978-608457734-8                    | Три             | 5(на албански јазик)                           |
| 6       | Запознавање со енергетските капацитети и нивна либерализација             | Лорин Филипсон      | 978-998986699-9                    | Арберна         | 2(на македонски јазик)<br>6(на албански јазик) |
| 7       | Компјутерска графика                                                      | Алан ват            | 978-608460602-4                    | Абакус          | 5(на македонски јазик)                         |
| 8       | Модерна физика                                                            | Стивен Т.Торнтон    | 978-608210113-8                    | Табернакул      | 5(на албански јазик)                           |
| 9       | Медицинска биохемија                                                      | Александар К.Браун  | 978-608210106-5                    | Табернакул      | 5(на албански јазик)                           |
| 10      | Управување со животната средина во организации                            | Џон Брејди          | 978-998984354-9                    | Коста Абраш     | 5(на албански јазик)                           |
| 11      | Медицинско право, етика и биоетика за здравствени професионалци           | Марсија Луис        | 978-608456355-6                    | Академски печат | 5(на албански јазик)                           |
| 12      | Човекот во развој                                                         | Кит Л.Мур           | 978-608210140-5                    | Табернакул      | 5(на албански јазик)                           |
| 13      | Основи на патологијата сопред Робинс                                      | Кумар, Абас         | 978-608210130-9                    | Табернакул      | 5(на албански јазик)                           |
| 14      | Основен атлас на инфективни болести                                       | Д-р Цералд Л.Мандел | 978-608210121-9                    | Табернакул      | 5(на албански јазик)                           |
| 15      | Робинс и Котран, Патолошки атлас                                          | Д-р Едвард К.Клат   | 978-608456362-4                    | Академски печат | 5(на албански јазик)                           |
| 16      | Проучување општа физика                                                   | Арнолд Б.Аронс      | 978-998900817-7                    | Просветно дело  | 5(на албански јазик)                           |
| 17      | Современа политичка филозофија                                            | Вил Кимлика         | 978-608456323-5                    | Академски печат | 5(на македонски јазик)                         |
| 18      | Анализа на општествените мрежи                                            | Стенли Васерман     | 978-608456344-0                    | Академски печат | 5(на македонски јазик)                         |
| 19      | Прирачник за иноватори-методи за трансформирање на власта                 | Дејвид Озборн       | 978-608456340-2                    | Академски печат | 5(на македонски јазик)                         |
| 20      | Моќта на разузнавањето во мир и во војна                                  | Мајкл Херман        | 978-608456330-3                    | Академски печат | 5(на македонски јазик)                         |
| 21      | Вовед во јавна администрација                                             | Џеј М.Шафриц        | 978-608456317-4                    | Академски печат | 5(на македонски јазик)                         |

|    |                                                                                |                                                 |                                    |                 |                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 22 | Поднесување на предмет пред Европскиот суд за човекови права                   | Филит Лич                                       | 978-608210121-9                    | Табернакул      | 2(на македонски јазик)                         |
| 23 | Сржта на веб програмирањето                                                    | Марти Хил                                       | 978-608453560-7                    | Арсламина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 24 | Меѓународен бизнис                                                             | Чарлс В.Л.Хил                                   | 978-013602965-6                    | Pearson         | 5(на албански јазик)                           |
| 25 | Линеарна алгебра                                                               | Шелдон Екслер                                   | 978-998900830-6                    | Просветно дело  | 5(на албански јазик)                           |
| 26 | Компјутерска физика, верзија на Фортран                                        | Стивен Е.Кунин                                  | 978-998900659-0                    | Просветно дело  | 5(на албански јазик)                           |
| 27 | Петто издание, Дигитални комуникации                                           | Џон Г.Проаксин                                  | 978-608457729-4                    | Три             | 5(на македонски јазик)                         |
| 28 | Управување со глобализацијата                                                  | Дејвид Хелд                                     | 978-608456367-9                    | Академски печат | 3(на македонски јазик)                         |
| 29 | Криптографија и безбедност на мрежа                                            | Вилијам Сталинге                                | 978-608460603-1                    | Абакус          | 5(на македонски јазик)                         |
| 30 | Секоја фарма фабрика                                                           | Дебора Фиццералд                                | 978-608229178-9                    | Арсламина       | 5(на албански јазик)                           |
| 31 | Концепти во технологија на вино                                                | Д-р Јер Маргалит                                | 978-608229101-7<br>978-608229148-2 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 32 | Познавање на почвите наменети за подигање лозови насади                        | Роберт Е.Вајт                                   | 978-608229170-3                    | Арсламина       | 5(на албански јазик)                           |
| 33 | Маркетинг на млеко од аспект на потрошувачот                                   | Генерален совет на потрошувачи на Северна Ирска | 978-608453573-7<br>978-608229104-8 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 34 | Водич за безбедност во исхраната                                               | Ричард Лавли                                    | 978-608229114-7<br>978-608229198-7 | Арсламина       | 2(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 35 | Обработување на земјата                                                        | Пит Даниел                                      | 978-608229115-4<br>978-608229009-6 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 36 | Епидемиологија на животната средина                                            | Реј М. Мерил                                    | 978-608229116-1<br>978-608229000-3 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 37 | Фуражни култури, поинакви тревни: како да се одгледуваат, жнеат и употребуваат | Томас Хол                                       | 978-608229182-6                    | Арсламина       | 5(на албански јазик)                           |
| 38 | Вкусот на храната                                                              | Хиротоши Тамура                                 | 978-608229139-0                    | Арсламина       | 5(на албански јазик)                           |
| 39 | Стресот и благосостојбата на животните                                         | Д.М.Брум                                        | 978-608453576-8<br>978-608229197-0 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 40 | Здравје на живината и менаџмент                                                | Дејвид Сеинсбери                                | 978-608229144-4                    | Арсламина       | 5(на албански јазик)                           |
| 41 | Животински инстинкт                                                            | Џорџ А.Акерлоф                                  | 978-608229130-7                    | Арсламина       | 5(на албански јазик)                           |
| 42 | Болести кај дивите животни                                                     | Гери А.Вобсер                                   | 978-608229102-4<br>978-608229008-9 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 43 | Гените како храна                                                              | Стивен Нотингам                                 | 978-608229119-2                    | Арсламина       | 5(на албански јазик)                           |
| 44 | Меѓународна здравствена пракса                                                 | Даниел Перлман                                  | 978-608453577-5<br>978-608229195-6 | Арсламина       | 4(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 45 | Белодробна патофизиологија                                                     | Џон Б.Вест                                      | 978-608229127-7<br>978-608229166-1 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |

|    |                                                            |                                    |                                    |                |                                                |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 46 | Атлас на човечката функционална анатомија                  | Џорџ Д.Зуијдема                    | 978-608229179-2                    | Арсламина      | 5(на албански јазик)                           |
| 47 | Генетика на синдромите на дебелина                         | Филип Л.Билс                       | 978-608453586-7<br>978-608229152-9 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 48 | Пикардов прирачник за препарација и реставрација на забите | Е.А.М.Кид                          | 978-608453596-6<br>978-608229010-2 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 49 | Регенерација на ткива и органи кај возрасни                | Јоанис В.Јанас                     | 978-608229136-9<br>978-608229006-5 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 50 | Медицинска физиологија                                     | Волтер Ф.Борон                     | 978-141603115-4                    | Канада         | 5(на албански јазик)                           |
| 51 | Микробиолошка биотехнологија                               | Александер Н.Г.лазер Хироши        | 978-998900833-7                    | Просветно дело | 5(на албански јазик)                           |
| 52 | Клиничка хемија                                            | Лари Е.Шоеф                        | 978-998900728-6<br>978-998900791-3 | Просветно дело | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 53 | Прирачник за злоупотреба на дрога и алкохол                | Гал Вингер                         | 978-608453580-5                    | Арсламина      | 5(на македонски јазик)                         |
| 54 | Пињето како проблем                                        | Ник Хедер                          | 978-608453571-3<br>978-608229169-7 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 55 | Зависност, од биологија до политика за дрога               | Д-р АврамГолдстајн                 | 978-608453592-8<br>978-608229180-2 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 56 | Хемија на елементи                                         | Н.Н.Гринвуд                        | 978-998900942-6                    | Просветно дело | 5(на албански јазик)                           |
| 57 | Аналитичка хемија, вовед                                   | Даглас Скот                        | 978-998900911-2                    | Просветно дело | 5(на албански јазик)                           |
| 58 | Системи на управување со бази на податоци                  | Рамакришнан Рагу                   | 978-608460609-3                    | Абакус         | 2(на македонски јазик)                         |
| 59 | Да се размислува во Јава                                   | Брус Екел                          | 978-998900863-4                    | Просветно дело | 5(на албански јазик)                           |
| 60 | Општествени истражувачки методи                            | Лоренс Њуман                       | 978-998900864-1                    | Просветно дело | 5(на албански јазик)                           |
| 61 | Логиката на колективната акција                            | Манкур Олсон                       | 978-608453572-0<br>978-608229143-7 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 62 | Теорија на невработеност во услови на еквилибриум          | Кристофер А.Писаридес              | 978-608453597-3<br>978-608229186-4 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 63 | Управување со јавниот сектор                               | Норман Флин                        | 978-608229131-4<br>978-608229190-1 | Арсламина      | 4(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 64 | Трудовое право                                             | Ален Супион                        | 978-608229111-6                    | Арсламина      | 5(на албански јазик)                           |
| 65 | Мотивација, посредништво и јавна политика                  | Џулијан Ле Гранд                   | 978-608229157-4                    | Арсламина      | 5(на албански јазик)                           |
| 66 | Европа и правото                                           | Стиг Стромхот                      | 978-608229113-0                    | Арсламина      | 5(на албански јазик)                           |
| 67 | Границите на меѓународното право                           | Џек Л.Голдсмит                     | 978-608453591-1<br>978-608229123-9 | Арсламина      | 1(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 68 | Пропаѓање на социјалната држава                            | Садка во соработка со Чанг Вун Нам | 978-608453587-4                    | Арсламина      | 5(на македонски јазик)                         |

|    |                                                                    |                          |                                    |           |                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 69 | Вовед во политика                                                  | Филип Бенетон            | 978-608229145-1                    | Арсламина | 5(на албански јазик)                           |
| 70 | Административното право на земјите од Европа                       | Мајкл Фромонт            | 978-608229122-2                    | Арсламина | 5(на албански јазик)                           |
| 71 | Историја на Француското приватно право од 1804                     | Жан Луи Халперен         | 978-608229160-4                    | Арсламина | 5(на албански јазик)                           |
| 72 | Битието на правдата                                                | Алан М.Дершовиц          | 978-608229167-3                    | Арсламина | 5(на албански јазик)                           |
| 73 | Методи кои се употребуваат во контролирани студии на случај        | Харотун К.Арменијан      | 978-608229141-3                    | Арсламина | 5(на албански јазик)                           |
| 74 | Анализа на глобалната политичка економија                          | Ендру Валтер             | 978-608229002-7                    | Арсламина | 5(на албански јазик)                           |
| 75 | Казнено процесно право                                             | Фридрих Кристијан Шредер | 978-608229155-0<br>978-608229185-7 | Арсламина | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 76 | Ангажирање на непрофитни организации                               | Стивен Ратгеб Смит       | 978-608229109-3                    | Арсламина | 5(на македонски јазик)                         |
| 77 | Принципи на образованието за бизнис маркетинг                      | Ц.Дејвид Лихтен тал      | 978-608453575-1<br>978-608229188-8 | Арсламина | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 78 | Динамика на пазарот-нова финансиска економија                      | Џозеф Л.Мекколи          | 978-608453598-0<br>978-608229175-8 | Арсламина | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 79 | Прецизен маркетинг                                                 | Џеф Забин                | 978-608229132-1<br>978-608229187-1 | Арсламина | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 80 | Стратегиски маркетинг менаџмент                                    | Александер Чернев        | 978-608453599-7                    | Арсламина | 5(на македонски јазик)                         |
| 81 | Проект менаџмент во градежништвото                                 | Алан К.Творд             | 978-608229183-3                    | Арсламина | 5(на албански јазик)                           |
| 82 | Земјена архитектура                                                | Роналд Раел              | 978-608229163-5                    | Арсламина | 5(на албански јазик)                           |
| 83 | Земјена архитектура                                                | Вилијам Н.Морган         | 978-608229128-4<br>978-608229173-4 | Арсламина | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 84 | Архитектурата на модерна Италија Книга 1                           | Тери Кирк                | 978-608229107-9<br>978-608229153-6 | Арсламина | 5(на македонски јазик)<br>6(на албански јазик) |
| 85 | Архитектура на модерна Италија Книга 2                             | Тери Кирк                | 978-608229162-8                    | Арсламина | 5(на албански јазик)                           |
| 86 | Текстилни влакна; нивните физички, микроскопски и хемиски својства | Џозеф мерит Мејџуз       | 978-608229129-1                    | Арсламина | 5(на албански јазик)                           |
| 87 | Предности во термалната и нетермалната заштита на храната          | Горав Тевари             | 978-608229135-2<br>978-608229174-1 | Арсламина | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 88 | Стандарди за заштита на инвестициите                               | Аугуст Рајниш            | 978-608229118-5<br>978-608229189-5 | Арсламина | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 89 | Биологија на виновата лоза                                         | Мајкл Г.Мулинс           | 978-608229137-6<br>978-608229138-3 | Арсламина | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 90 | Корпоративски превземања и продуктивност                           | Френк Р.Лихтенберг       | 978-608229194-9                    | Арсламина | 5(на албански јазик)                           |
| 91 | Меѓународен маркетинг                                              | Роџер Бенет              | 978-608453585-0<br>978-608229168-0 | Арсламина | 1(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |

|     |                                                                   |                       |                                    |                       |                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 92  | Црковна архитектура                                               | Дејвид<br>Стенклиф    | 978-608229150-5<br>978-608229191-8 | Арсламина             | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 93  | Претприемништво, процес во перспектива                            | Роберт А.Барон        | 978-032427356-4<br>978-032427356-4 | Thompson              | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 94  | Енциклопедија на светската климатологија                          | Џон Е.Оливер          | 978-998900701-9                    | Просветно дело        | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 95  | Вовед во алгоритми                                                | Томас Корман          | 978-998955266-5                    | Микена                | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 96  | Како се програмира во Јава                                        | Пол Дејтел            | 978-608453561-4                    | Арсламина             | 4(на македонски<br>јазик)                            |
| 97  | Здравствени информации                                            | Абделхак,<br>Гростик  | 978-608223017-7<br>978-608223031-3 | Магор                 | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 98  | Основи на робусно управување                                      | Кемин Зои             | 978-608222021-5                    | Дата Понс             | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 99  | Ретинално одлепување, принципи и практики                         | Даниел<br>А.Бринтон   | 978-608229140-6<br>978-608229196-3 | Арсламина             | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 100 | Ботаника на желбата                                               | Мајкл Полан           | 978-608229011-9                    | Арсламина             | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 101 | Подобрување на благосостојбата на животните                       | Темпл Грандин         | 978-608229142-0<br>978-608229005-8 | Арсламина             | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 102 | Компјутерски системи перспектива на програмерот                   | Рендал И.Брајан       | 978-608462700-5                    | Ад Вербум             | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 103 | Превенција од загадување-пристап на управување со отпад за 21 век | Р.Рајан Дупон         | 978-608456396-9<br>978-608456398-3 | Академски печат       | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 104 | Учебник по семејна медицина                                       | Роберт Е.Ракел        | 978-608210151-0                    | Табернакул            | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 105 | Општа, органска биохемија                                         | Кетрин<br>Ј.Денистон  | 978-608210147-2                    | Табернакул            | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 106 | Куби имунологија                                                  | Томас Ј.Киндт         | 978-608210159-6                    | Табернакул            | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 107 | Брза интерпретација на ЕКГ                                        | Дале Дубин            | 978-608210127-8<br>978-608210128-6 | Табернакул            | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 108 | Јавно здравство и превентивна медицина                            | Макс Р.Ласт           | 978-608210114-6                    | Табернакул            | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 109 | Фармаколошка основа на терапевтиците                              | Лауренце<br>Брунтон   | 978-608210125-5                    | Табернакул            | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 110 | Клиничка дерматологија                                            | Томас П.Хабиџ         | 978-608210161-8<br>978-608210162-6 | Табернакул            | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 111 | Атлас за педијатриска физикална дијагноза                         | Басил Ј.Зители        | 978-608210164-2<br>978-608210165-0 | Табернакул            | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 112 | Бубрежна патофизиологија                                          | Д-р Хелмут<br>Г.Ренке | 978-608229144-9<br>978-608229172-7 | Арсламина             | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 113 | Оперативен менаџмент за конкурентска предност                     | Ричард Б.Чејс         | 978-007312166-6                    | Mc Graw-Hill<br>Irwin | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 114 | Управување со човечки ресурси                                     | Џорџ<br>В.Боландер    | 978-032459331-7<br>978-032459331-0 | Канада                | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |

|     |                                                                              |                    |                                    |                 |                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 115 | Малолетничка деликвенција                                                    | Михаел Валтер      | 978-608229049-2                    | Арслагина       | 1(на албански јазик)                           |
| 116 | Правио на социјално осигурување                                              | Жан Пјер Лабонд    | 978-608229027-0                    | Арслагина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 117 | Меѓународно приватно право Том 1                                             | Доминик Буро       | 978-608229031-7<br>978-608229313-4 | Арслагина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 118 | Фузирање меѓу меѓународното јавно и приватно право                           | Алекс Милс         | 978-608229171-0                    | Арслагина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 119 | Современа политичка општествена историја                                     | Ги Антонети        | 978-608229041-6                    | Арслагина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 120 | Екологијата пред се, еколошки начела и прашања поврзани со животната средина | Алан Беби          | 978-608457745-4                    | Три             | 5(на македонски јазик)                         |
| 121 | Лековити билки                                                               | Еберхард Тојшер    | 978-608457747-8                    | Три             | 4(на македонски јазик)                         |
| 122 | Вовед во економетрија со примени                                             | Раму раманатан     | 978-608457761-1                    | Три             | 2(на македонски јазик)                         |
| 123 | Наводнување на земјоделските култури                                         | Р.Ц.Ласчано        | 978-608456376-1                    | Академски печат | 5(на македонски јазик)                         |
| 124 | Земјоделска економија                                                        | Џон В.Гудвин       | 978-608457772-0                    | Три             | 5(на македонски јазик)                         |
| 125 | Основи на деловно комуницирање                                               | Мери Елен Гафи     | 978-032431392-5                    | Thompson        | 5(на албански јазик)                           |
| 126 | Меѓународен бизнис                                                           | Даниелс, Радебау   | 978-013602965-6                    | Pearson         | 5(на албански јазик)                           |
| 127 | Вовед во топологија                                                          | Берт Менделсон     | 978-608231000-8                    | Академски печат | 5(на македонски јазик)                         |
| 128 | Регионално планирање                                                         | Мелвил К.Бранч     | 978-608231030-5                    | Академски печат | 5(на албански јазик)                           |
| 129 | Прирачник за настава по природни науки, методи, вежби и упатства             | Норман Хер         | 978-608231036-7                    | Академски печат | 5(на албански јазик)                           |
| 130 | Клиничка анестезиологија                                                     | Г.Едвард Морган    | 978-608223138-9                    | Магор           | 5(на албански јазик)                           |
| 131 | Основи на оториноларингологија                                               | Р.Пробст           | 978-608456391-4                    | Академски печат | 5(на албански јазик)                           |
| 132 | Медицинска микробиологија                                                    | Д.Гринвуд          | 978-608456378-5<br>978-608231013-8 | Академски печат | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 133 | Епидемиологија на јавното здравство                                          | Р.Флис             | 978-608231064-0                    | Академски печат | 5(на албански јазик)                           |
| 134 | Администрација на јавното здравство                                          | Л.Новик            | 978-608231054-1                    | Академски печат | 5(на албански јазик)                           |
| 135 | Меритова неврологија                                                         | Луис П.Роуланд     | 978-608210157-6                    | Табернакул      | 5(на албански јазик)                           |
| 136 | Клиничка ориентирана анатомија                                               | Кит Л.Мур          | 978-608210183-9                    | Табернакул      | 5(на македонски јазик)                         |
| 137 | Градење на организациска меморија                                            | Џон П.Жерард       | 978-608229060-7                    | Арслагина       | 5(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик) |
| 138 | Постигнување способна влада                                                  | Мерили С.Грифин    | 978-608229192-5                    | Арслагина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 139 | Модерни јавни финансии                                                       | Џон М.Квиглеј      | 978-608229016-4                    | Арслагина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 140 | Економија на време и ризик                                                   | Кристијан Голнер   | 978-608229024-9<br>978-608229470-4 | Арслагина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 141 | Економија на микрофинансирање                                                | Беатриз Армендариз | 978-608229035-5<br>978-608229300-4 | Арслагина       | 6(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |



|     |                                                                |                       |                                    |           |                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 142 | Граничен трошок на јавните фондови                             | Бев Далби             | 978-608453587-4<br>978-608229210-6 | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) |
| 143 | Теорија на монетарните институции                              | Лоренс Х.Вајт         | 978-608229287-8                    | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 144 | Основи на маркетингот на здравствена<br>заштита                | Ерик<br>Н.Берковиц    | 978-608229037-9<br>978-608229289-9 | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 145 | Математика за банкарство и финансии                            | Денис Кокс            | 978-608229028-7<br>978-608229052-2 | Арсламина | 6(на македонски<br>јазик)<br>6(на албански<br>јазик) |
| 146 | Анализа на планирање маркетинг                                 | Доналд Р.Леман        | 978-608229420-9                    | Арсламина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 147 | Маркетинг движење                                              | Филип Котлер          | 978-608229161-1<br>978-608229025-6 | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 148 | Регулирање на економијата на јавни услуги                      | Мајкл А.Кру           | 978-608229600-5                    | Арсламина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 149 | Знаење, информација и очекувања во<br>модерната макроекономија | Филип Аглон           | 978-608229084-3<br>978-608229469-8 | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 150 | Стратегија на монетарна политика                               | Фредерик<br>С.Мишкин  | 978-608229069-0                    | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 151 | Светска трговија и плаќање                                     | Ричард Е.Кејвс        | 978-608229428-5                    | Арсламина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 152 | Средна јавна економија                                         | Жан Хиндрикс          | 978-608229082-9<br>978-608229518-3 | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 153 | Избор, благосостојба и мерење                                  | Амарти Сен            | 978-608229462-9                    | Арсламина | 1(на албански<br>јазик)                              |
| 154 | Применета биологија на мускули и месо                          | Мин Ду                | 978-608229062-1<br>978-608229087-4 | Арсламина | 3(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 155 | Трпезни маслинки                                               | А.Гаридо<br>Фернандез | 978-608229015-7                    | Арсламина | 2(на македонски<br>јазик)                            |
| 156 | Прирачник за Американска технологија                           | Керол Парсел          | 978-608229018-8<br>978-608229380-6 | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 157 | Сместување на добитокот                                        | К.В.Вејтс             | 978-608229007-2                    | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 158 | Сместување и благосостојба на фармски<br>животни               | С.Х.Баркстер          | 978-608229032-4                    | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 159 | Хемија и биохемија на производство на вино                     | Иан Хорнси            | 978-608229068-3<br>978-608229328-8 | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 160 | Органска машина                                                | Ричард Вајт           | 978-608229051-5<br>978-608229200-7 | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 161 | Штетници, болести и предатори на<br>медоносните пчели          | Роџер А.Морс          | 978-608229301-1                    | Арсламина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 162 | Наука за почвата (педалогија) и менаџмент                      | Едвард<br>Ц.Пластер   | 978-608229046-1<br>978-608229559-6 | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)<br>1(на албански<br>јазик) |
| 163 | Промени во земјата                                             | Вилијам Кронон        | 978-608229098-0                    | Арсламина | 5(на македонски<br>јазик)                            |

|     |                                                                      |                     |                                    |           |                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 164 | Уметноста и науката за виното                                        | Џејмс Халидеј       | 978-608229045-4<br>978-608229291-5 | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 165 | Вовед во агрономија: храна, земјоделски<br>култури и животна средина | Крег С.Шифер        | 978-608229314-1                    | Арслагина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 166 | Маслиново масло                                                      | Димитриос<br>Боску  | 978-608229093-5<br>978-608229296-0 | Арслагина | 3(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 167 | Клиничка неврологија                                                 | Роџер П.Симон       | 978-608229208-3                    | Арслагина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 168 | Краток приказ на микробиологијата                                    | Симон Бејкер        | 978-608229536-7                    | Арслагина | 6(на албански<br>јазик)                              |
| 169 | Анатомија на човекот на пресеци                                      | Харолд Елис         | 978-608229013-3<br>978-608229205-2 | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 170 | Мерило на исходот во ортопедијата и<br>ортопедската трауматологија   | Пол Б.Пинсент       | 978-608229374-5                    | Арслагина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 171 | Прирачник за нефрологија и хипертензија                              | Пол Ј.Шил           | 978-608229316-5                    | Арслагина | 4(на албански<br>јазик)                              |
| 172 | Физиологија                                                          | Линда<br>С.Костанцо | 978-608229214-4<br>978-608229254-0 | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)<br>1(на албански<br>јазик) |
| 173 | Сестрински дијагнози во психијатриското<br>сестринство               | Мери<br>Ц.таунсенд  | 978-608229422-3                    | Арслагина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 174 | Процена на градби                                                    | Ц.Стенли Рабун      | 978-608229156-7<br>978-608229097-3 | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 175 | Меѓународни центри за архитектура                                    | Хана Форд           | 978-608229034-8                    | Арслагина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 176 | Принципи на геотехничко инженерство                                  | Браја М.Дас         | 978-608229204-5                    | Арслагина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 177 | Испитување на конструкциите на историските<br>градби                 | Дејвид<br>Ц.Фишер   | 978-608229073-7                    | Арслагина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 178 | Паметни материјали                                                   | Аксел Ритер         | 978-608229095-9                    | Арслагина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 179 | Објектите и животната средина                                        | Вон Бредшо          | 978-608229251-9                    | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 180 | Ентериери                                                            | Карла Ј.Нилсон      | 978-608229407-0                    | Арслагина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 181 | Хемија на јаглехидратите за научниците на<br>храна                   | Џејмс<br>Н.Бимилер  | 978-608229199-4<br>978-608229040-9 | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 182 | Протеини во исхраната                                                | П.Ф.Фокс            | 978-608229026-3                    | Арслагина | 4(на македонски<br>јазик)                            |
| 183 | Основи на микробиологија на храна                                    | Бибек Реј           | 978-608229004-1                    | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 184 | Преработка на месо                                                   | Џозеф Кери          | 978-608229312-7                    | Арслагина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 185 | Микробна контаминација на храната                                    | Чарлс Ј.Вилсон      | 978-608229207-6                    | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 186 | Почитување на виното                                                 | Ричард П.Вајт       | 978-608229236-6                    | Арслагина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 187 | Механика на клетка                                                   | Давид Боул          | 978-608229324-0                    | Арслагина | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 188 | Вовед во структура на протени                                        | Карл Бранден        | 978-608229319-6                    | Арслагина | 4(на албански<br>јазик)                              |
| 189 | Право на животна средина                                             | Агата Вен Ланг      | 978-608229209-0                    | Арслагина | 4(на македонски<br>јазик)                            |
| 190 | Основи на трговското право                                           | Еуген<br>Клунцингер | 978-608229263-2                    | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)                            |

|     |                                                      |                    |                                    |           |                                                |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 191 | Пари, кредит и капитал                               | Џејмс Тобин        | 978-608229455-1                    | Арслагина | 5(на албански јазик)                           |
| 192 | Економетрија на финансиските пазари                  | Џон И.Кемпбел      | 978-608229242-7<br>978-608229521-3 | Арслагина | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 193 | Стратегиски маркетинг за непрофитни организации      | Алан Р.Андреасен   | 978-608229228-1                    | Арслагина | 2(на македонски јазик)                         |
| 194 | Глобализација и бизнис                               | Џон Д.Даниелс      | 978-608229238-0<br>978-608229327-1 | Арслагина | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 195 | Економија на несовршен свет                          | Ричард Арнот       | 978-608220272-4<br>978-608229339-4 | Арслагина | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 196 | Внатрешни граници                                    | Абрахам Паис       | 978-608229274-8<br>978-608229356-1 | Арслагина | 5(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) |
| 197 | Топологија                                           | Џејмс Р.Манкрес    | 978-608229567-1                    | Арслагина | 5(на албански јазик)                           |
| 198 | Реална анализа и веројатност                         | Р.М.Дадли          | 978-608229565-7                    | Арслагина | 5(на албански јазик)                           |
| 199 | Вовед во парцијални диференцијални равенки           | Волтер А.Штраус    | 978-608229243-4<br>978-608229753-8 | Арслагина | 2(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 200 | Облици за дизајн                                     | Ерих Гама          | 978-608229343-1                    | Арслагина | 5(на албански јазик)                           |
| 201 | Археоминерологија                                    | Џорџ Рип Рап       | 978-608229280-9<br>978-608229396-7 | Арслагина | 5(на македонски јазик)<br>4(на албански јазик) |
| 202 | Автопоеза и когниција                                | Умберто Р.Матурана | 978-608229217-5<br>978-608229409-4 | Арслагина | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 203 | Философија на религијата                             | Вилијам Л.Роу      | 978-608229225-0                    | Арслагина | 5(на македонски јазик)                         |
| 204 | Градење на мир како политика                         | Елизабет М.Кусенс  | 978-608229059-1                    | Арслагина | 4(на македонски јазик)                         |
| 205 | На крајот на војната                                 | Роналд Парис       | 978-608229344-8                    | Арслагина | 5(на албански јазик)                           |
| 206 | Глобално владеење и нови војни                       | Марк дафилд        | 978-608229761-3                    | Арслагина | 5(на албански јазик)                           |
| 207 | Воспоставување на супрематичјата на Европското право | Карен Ј.Олтер      | 978-608229378-3                    | Арслагина | 5(на албански јазик)                           |
| 208 | 3Д текстилни зајакнувачи во текстилни материјали     | Антонио Миравете   | 978-608229058-4                    | Арслагина | 5(на македонски јазик)                         |
| 209 | Функционална анатомија на р'бетници                  | Лиен, Бемис        | 978-608229517-6                    | Арслагина | 5(на албански јазик)                           |
| 210 | Американски прирачник за клиничка стоматологија      | Џон Д.Да Силва     | 978-608453587-4<br>978-608229394-3 | Арслагина | 5(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) |
| 211 | Кредитен ризик                                       | Дарел Дафи         | 978-608229455-1                    | Арслагина | 6(на албански јазик)                           |
| 212 | Вовед во банкарство                                  | Барбара Касу       | 978-608229258-8<br>978-608229561-9 | Арслагина | 2(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 213 | Животински нуспроизвод, обработка и користење        | Х.В.Окерман        | 978-608229257-1<br>978-608229446-9 | Арслагина | 5(на македонски јазик)<br>4(на албански јазик) |

|     |                                                                         |                   |                                    |                 |                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 214 | Атлас во боја за клиничка анатомија на куче и маче                      | Џ.С.Бојд          | 978-608229203-8                    | Арсламина       | 5(на албански јазик)                           |
| 215 | Од енергетика до екосистеми: динамика и структура на еколошките системи | Н.Ронеј           | 978-608222024-6                    | Дата Понс       | 5(на македонски јазик)                         |
| 216 | Дипломатија (Стратегија за светот што се менува)                        | Маргарет Тачер    | 978-998900954-9                    | Просветно дело  | 5(на македонски јазик)                         |
| 217 | Револт кон модернизмот потрага по постлиберален поредок                 | Тед В.Мекалистер  | 978-998900955-6                    | Просветно дело  | 5(на македонски јазик)                         |
| 218 | Пат кон ропството                                                       | Хајек             | 978-998900957-0                    | Просветно дело  | 5(на македонски јазик)                         |
| 219 | Политичка филозофија                                                    | Роџер Скратон     | 978-998900948-8                    | Просветно дело  | 5(на македонски јазик)                         |
| 220 | Математички методи во физичките науки                                   | Мару Л.Боас       | 978-608456389-1                    | Академски печат | 4(на македонски јазик)                         |
| 221 | Хеометрија-статистика и компјутерски софтвери во аналитичката хемија    | Матијас Ото       | 978-608231016-9                    | Акадески печат  | 5(на македонски јазик)                         |
| 222 | Физиологија на животни                                                  | Пет Вилмер        | 978-998900836-8                    | Просветно дело  | 5(на македонски јазик)                         |
| 223 | Основи на економетрија                                                  | Д.Гујарати        | 978-998968274-2                    | Нампрес         | 5(на македонски јазик)                         |
| 224 | Создавање на јавната вредност                                           | Марк Х.Мур        | 978-608229321-9<br>978-608229577-0 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик) |
| 225 | Економски ефект на буџетот на Владата                                   | Елханан Хелпмен   | 978-608229293-9<br>978-608229388-2 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 226 | Основи на маркетинг менаџмент                                           | Филип Котлер      | 978-608229514-5                    | Арсламина       | 5(на албански јазик)                           |
| 227 | Маркетинг менаџмент                                                     | Џон В.Мулинс      | 978-608229290-8                    | Арсламина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 228 | Материјали за градежни инженери и инфраструктура                        | Михаел С.Малмук   | 978-608229306-6                    | Арсламина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 229 | Вовед во техниките и науката за животната средина                       | Гилберт М.Мастерс | 978-608229581-7                    | Арсламина       | 1(на албански јазик)                           |
| 230 | Основи на патно инженерство и сообраќајна анализа                       | Фред Л.Манеринг   | 978-608229304-2<br>978-608229535-0 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 231 | Почва и анализа на животната средина                                    | Кит А.Смит        | 978-608229289-2                    | Арсламина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 232 | Економика на земјоделството и агробизнис                                | Гејл Л.Крејмер    | 978-608229310-3<br>978-608229533-6 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 233 | Учебник по економска анализа на граѓанското право                       | Ханс Бернд        | 978-608229325-7                    | Арсламина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 234 | Теорија на правото                                                      | Бренд Ритерс      | 978-608229308-0<br>978-608229277-9 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 235 | Меѓународно маркетинг истражување                                       | В.Кумар           | 978-608229283-0<br>978-608229355-4 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик) |
| 236 | Биохемиско инженерство                                                  | Шигео Катох       | 978-608229390-5                    | Арсламина       | 5(на албански јазик)                           |
| 237 | Земјоделски системи                                                     | Сиглинд Снап      | 978-608229509-1                    | Арсламина       | 5(на албански јазик)                           |
| 238 | Рурален развој                                                          | Роберт Чембрес    | 978-608229281-6<br>978-608229391-2 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |

|     |                                                     |                        |                                    |                 |                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 239 | Моделирање и управување на роботите                 | Марк В.Спонг           | 978-608222032-1<br>978-608222058-1 | Дата Понс       | 5(на македонски<br>јазик)<br>1(на албански<br>јазик) |
| 240 | Вовед во механика на флуиди                         | Фај, Џејмс А.          | 978-608222030-7<br>978-608222041-3 | Дата Понс       | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 241 | Физика во фабрика                                   | Хоп В.Ј.               | 978-608222040-6                    | Дата Понс       | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 242 | Нелинеарни системи                                  | Хасан К.Халил          | 978-608222029-1<br>978-608222031-4 | Дата Понс       | 5(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) |
| 243 | Основи на електрични кола                           | Александер,<br>Чарлс   | 978-608222038-3                    | Дата Понс       | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 244 | Водич за дисекција на кучето                        | Еванс Де<br>Лахунта    | 978-608229323-3                    | Арсламина       | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 245 | Нови насоки читање, пишување и критичко<br>мислење  | Питер<br>С.Гарднер     | 978-998983822-4<br>978-998983823-2 | Европа 92       | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 246 | Бахтин и визуелната уметност                        | Дебора Ц.Хејнс         | 978-998983828-6<br>978-998983830-9 | Европа 92       | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 247 | Роберт Смитсон и Американски пејзаж                 | Рон Грацијани          | 978-998983825-5<br>978-998983826-2 | Европа 92       | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 248 | Вовед во веројатност                                | Димитриј<br>Ц.Берцекас | 978-608229309-7                    | Арсламина       | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 249 | Создавање добри граѓани                             | Дајен Равич            | 978-608229555-8                    | Арсламина       | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 250 | Исхрана на културите во стакленик                   | Џес Соневелд           | 978-608229336-3<br>978-608229585-5 | Арсламина       | 5(на македонски<br>јазик)<br>1(на албански<br>јазик) |
| 251 | Динамика на мултилатерализмот                       | Џејмс<br>П.Мулдон      | 978-608229765-1                    | Арсламина       | 1(на албански<br>јазик)                              |
| 252 | Принципи и практики во винарството                  | Роџер Бултон           | 978-608229375-2<br>978-608229534-4 | Арсламина       | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 253 | Уставно право                                       | Доминик<br>Турпен      | 978-608229400-1<br>978-608229454-4 | Арсламина       | 5(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) |
| 254 | Казнено процесно право-основен курс                 | Клаус Фолк             | 978-608229425-4<br>978-608229776-7 | Арсламина       | 4(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 255 | Вовед во статистичка механика                       | Роџер Боули            | 978-608231101-2                    | Академски печат | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 256 | Прирачник за структура на текстилни влакна<br>Том 1 | С.Ј.Еикхорн            | 978-608229755-2<br>978-608229755-2 | Арсламина       | 5(на македонски<br>јазик)<br>1(на албански<br>јазик) |
| 257 | Прирачник за структура на текстилни влакна<br>Том 2 | С.Ј.Еикхорн            | 978-608229377-6<br>978-608229777-4 | Арсламина       | 5(на македонски<br>јазик)<br>1(на албански<br>јазик) |
| 258 | Патофизиологија на срцевите заболувања              | Леонард Лили           | 978-608229345-5<br>978-608229432-2 | Арсламина       | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |

|     |                                                                |                          |                                    |                |                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 259 | Американски прирачник за клиничка хематологија                 | Дру Прован               | 978-608229367-7<br>978-608229979-2 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик) |
| 260 | Ургентна медицина                                              | Вилјам Госман            | 978-608229384-4                    | Арсламина      | 5(на македонски јазик)                         |
| 261 | Харперова илустрирана биохемија                                | Роберт Мјурер            | 978-608229357-8                    | Арсламина      | 5(на албански јазик)                           |
| 262 | Развој на макроекономија                                       | Пјер Ричард Агенор       | 978-608229372-1<br>978-608229616-6 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 263 | Историја на архитектурата                                      | Спиро Костов             | 978-608229353-0                    | Арсламина      | 5(на македонски јазик)                         |
| 264 | Глобален маркетинг                                             | Ворен Киган              | 978-608229376-9<br>978-608229758-3 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 265 | Во одбрана на историјата                                       | Ричард Ј.Еванс           | 978-608229342-4<br>978-608229437-7 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 266 | Прирачник за компаративни социјални политики                   | Патриша Кенет            | 978-608229350-9<br>978-608229945-7 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик) |
| 267 | Воведување на етиката во наставната програма на Универзитетите | К.Дејвид                 | 978-608229417-9<br>978-608229760-6 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 268 | Реформирање на пензиите                                        | Николас Бар              | 978-608229418-6<br>978-608229566-4 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 269 | Комплексна анализа                                             | Ларс В.Алфорс            | 978-608229402-5<br>978-608229532-9 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 270 | Вовед во антропологија                                         | Мајкл Алан Парк          | 978-608229381-3<br>978-608229373-8 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 271 | Физика на полимери                                             | Мајкл Рубинштајн         | 978-608229369-1<br>978-608229519-0 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 272 | Кривично право посебен дел2                                    | Проф. д-р Јоханес Веселс | 978-381149826-6                    | Просветно дело | 5(на македонски јазик)                         |
| 273 | Телекомуникации и бизнис стратегија                            | Ричард А.Гершон          | 978-608462702-9                    | Ад Вербум      | 5(на македонски јазик)                         |
| 274 | Клиничка анатомија и физиологија на ветеринарни техничари      | Томас Колвил             | 978-608229334-9                    | Арсламина      | 5(на македонски јазик)                         |
| 275 | Европското и меѓународното право за правата на човекот         | Фредери Судре            | 978-608229354-7<br>978-608229554-1 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 276 | Дигитални интегрирани кола од аспект на дизајнирањето          | Јан М.Рабеј              | 978-608222033-8<br>978-608222035-2 | Дата Понс      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 277 | Основи на електротермиката                                     | А.Ц.Метаксис             | 978-608222044-4                    | Дата Понс      | 5(на македонски јазик)                         |
| 278 | Почва и вода конзерваторски инженеринг                         | Делмар Д.Фангмаер        | 978-608229515-2<br>978-608229550-3 | Арсламина      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |

|     |                                                                  |                       |                                    |                 |                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 279 | Конструирање архитектура-материјали, процеси и структури         | Андреа Деллеас        | 978-608229260-1<br>978-608229975-4 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик) |
| 280 | Одбрани дела од Ј.С.Виготски                                     | Роберт В.Рибер        | 978-608229411-7<br>978-608247018-4 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик) |
| 281 | Природен закон либерализам и моралност                           | Роберт П.Џорџ         | 978-608229423-0                    | Арсламина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 282 | Учебник по медицинска физиологија                                | Гајтон Хол            | 978-608231075-6<br>978-608231085-5 | Академски печат | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 283 | Ранг и Дејл Фармакологија                                        | Х.П.Ранг,<br>М.М.Дејл | 978-608231080-0<br>978-608231081-7 | Академски печат | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 284 | Физичка неорганска хемија                                        | С.Ф.А.Кетл            | 978-608231115-9                    | Академски печат | 5(на албански јазик)                           |
| 285 | Управување со ризик за безбедноста и сигурноста                  | В.Вонг                | 978-998983838-5                    | Европа 92       | 5(на македонски јазик)                         |
| 286 | Претприемачки алатки                                             | Алфред<br>Е.Озборн    | 978-998983849-1<br>978-998983847-7 | Европа 92       | 5(на македонски јазик)<br>4(на албански јазик) |
| 287 | Учебник за постапување со добиток                                | Ричард<br>А.Баталја   | 978-608229395-0<br>978-608229766-8 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 288 | Граѓанско процесно право на Австралија и на Европската унија     | Фуџик, Клузер         | 978-608229392-9<br>978-608229909-9 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик) |
| 289 | Вовед во општа органска хемија и биохемија                       | Хајн, Патисон         | 978-608229412-4<br>978-608229769-9 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 290 | Маркетинг на услуги                                              | Кристофер<br>Лавлок   | 978-608229429-2                    | Арсламина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 291 | Лориевата наука за месото                                        | Р.А.Љори              | 978-608229438-4<br>978-608229265-6 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 292 | Клиничка хематологија на Винтроуб Том 1                          | Џон П.Грир            | 978-608210270-2<br>978-608210269-6 | Табернакул      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 293 | Клиничка хематологија на Винтроуб Том 2                          | Џон П.Грир            | 978-608210273-3<br>978-608210272-6 | Табернакул      | 5(на македонски јазик)<br>5(на албански јазик) |
| 294 | Хемија                                                           | Рејмонд Ченг          | 978-608231106-7                    | Акадески печат  | 5(на албански јазик)                           |
| 295 | Социјална заштита во глобален контекст                           | Џејмс Мицли           | 978-608229359-2                    | Арсламина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 296 | Вовед во безбедност                                              | Роберт Ј.Фишер        | 978-608229468-1                    | Арсламина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 297 | Вовед во математичка анализа за економска теорија и економетрија | Дин Корба             | 978-608229543-5<br>978-608229973-0 | Арсламина       | 5(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик) |
| 298 | Производство на фуражни култури Том 2                            | Роберт Ф.Барнс        | 978-608229537-4                    | Арсламина       | 5(на македонски јазик)                         |
| 299 | Маркетинг менаџмент-знаење и вештини                             | Џ.Пол Питер           | 978-608229315-8                    | Арсламина       | 5(на македонски јазик)                         |

|     |                                                                                          |                       |                                    |           |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 300 | Стратегиски бренд менаџмент                                                              | Кевин Лејун<br>Келер  | 978-608229557-2                    | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 301 | Алтернативни енергетски системи                                                          | Б.К.Хоџ               | 978-608229545-9                    | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 302 | Термодинамика во минерологијата                                                          | Ладислав Цемич        | 978-608229538-1<br>978-608247015-3 | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)<br>1(на албански<br>јазик) |
| 303 | Енергетски системи и одржливост-моќност за<br>одржлива енергија                          | Боб Еврет             | 978-608229466-7                    | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 304 | Процесна динамика и контрола                                                             | Себорг, Едгар         | 978-608229542-8                    | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 305 | Првични имунонедостаточни болести                                                        | Ханс Д.Окс            | 978-608229513-8                    | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 306 | Реуматологија                                                                            | Ричард Ватс           | 978-608229439-1<br>978-608229759-0 | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 307 | Биологија на микроорганизмите во гројзето,<br>ширата и виното                            | Хелмут Кунинг         | 978-608229548-0<br>978-608229613-5 | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 308 | Ракописи од областа на меѓународното право                                               | Проспер Вејл          | 978-608229552-7                    | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 309 | Хемија и биохемија на виното                                                             | М.Викторија<br>Морено | 978-608229558-9<br>978-608229617-3 | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 310 | Механичко однесување на материјалите                                                     | Марк Андре<br>Мајерс  | 978-608222052-9<br>978-608222053-6 | Дата Понс | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 311 | Одржлива енергија: избор меѓу опциите                                                    | Џеферсон<br>В.Тестер  | 978-608222034-5<br>978-608222067-3 | Дата Понс | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 312 | Прирачник за роботика и автоматизација                                                   | Томас Р.Курфес        | 978-608222054-3<br>978-608222050-5 | Дата Понс | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 313 | Динамичко програмирање и оптимално<br>управување 1                                       | Димитри<br>П.Берцекас | 978-608222046-8<br>978-608222062-8 | Дата Понс | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 314 | Динамичко програмирање и оптимално<br>управување 2                                       | Димитри<br>П.Берцекас | 978-608222063-5                    | Дата Понс | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 315 | Вовед во нелинеарни парцијални<br>диференцијални равенки                                 | Џ.Дејвид Логан        | 978-608229243-4<br>978-608229582-4 | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 316 | Заемни дејства на минералите,<br>микроорганизмите и на органската материја<br>во почвата | К.Хвенг               | 978-608229576-3                    | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 317 | Базични принципи на фармакологијата                                                      | Дејвид Н.Голан        | 978-608229424-7<br>978-608229752-1 | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 318 | Разбирање на архитектурата преку цртање                                                  | Брајан Едвардс        | 978-998985601-3                    | Ад Вербум | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 319 | Големите одлуки на Европскиот суд за<br>човекови права                                   | Фредерик Сидр         | 978-608229563-3<br>978-608247003-0 | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)<br>1(на албански<br>јазик) |
| 320 | Климатологија                                                                            | Хидор, Оливер         | 978-608229560-2<br>978-608247014-6 | Арслагина | 5(на македонски<br>јазик)<br>1(на албански<br>јазик) |



|     |                                                               |                        |                                    |                  |                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 321 | Дискусијата како метод во наставата                           | Стивен<br>Д.Брукфилд   | 978-608229562-6<br>978-608229578-7 | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 322 | Биохемиска основа на спортска активност                       | Рон Моган              | 978-608229551-0                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 333 | Квалитетно дијагностицирање на човечкото<br>движење           | Двејн В.Надсон         | 978-608229568-8                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 334 | Теорија на уметноста                                          | Роберт<br>Вилијамс     | 978-998983861-3<br>978-998983860-6 | Европа 92        | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 335 | Прирачник за развој и учење кај возрасни                      | Карол Хоал             | 978-998983852-1<br>978-998983850-6 | Европа 92        | 5(на македонски<br>јазик)<br>4(на албански<br>јазик) |
| 336 | Меѓународно казнено право                                     | Андре Хуе              | 978-608229601-2                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 337 | Наука за виното: основи и примена                             | Д-р Роналд<br>С.Дексон | 978-608229602-9                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 338 | Вовед во космологија                                          | Барбара Рајден         | 978-608229584-8                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 339 | Меѓународните односи и Европската унија                       | Кристофер Хил          | 978-608229583-1                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 340 | Проучување на филозофијата на религијата                      | Дејвид Стјуарт         | 978-608229572-5                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 341 | Принципи на паралелното програмирање                          | Келвин Лин             | 978-608229575-6                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 342 | Органската хемија во дизајнирањето и<br>дејството на лековите | Ричард<br>Б.Силверман  | 978-608223071-9                    | Еуропартнер груп | 5(на македонски<br>јазик)<br>3(на албански<br>јазик) |
| 343 | Учебник по хирургија на Сабистон                              | Кортни<br>М.Таусенд    | 978-608210277-1<br>978-608210278-8 | Табернакул       | 1(на македонски<br>јазик)<br>1(на албански<br>јазик) |
| 344 | Значењето на бракот                                           | Роберт П.Џорџ          | 978-608229574-9                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 345 | Достигнувања во минерологијата при висок<br>притисок          | Еји Отани              | 978-608229605-0                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 346 | Атлас на метаболични заболувања                               | Д-р Вилијам<br>Л.Нихан | 978-608229603-6                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 347 | Социјална политика                                            | Џон Балдок             | 978-608229612-8<br>978-608229774-3 | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 348 | Поедноставен дизајн за наводнување                            | Пит Мелби              | 978-608229609-8                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 349 | Математичка статистика и анализа на<br>податоци               | Џон А.Рајс             | 978-608229611-1                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 350 | Теорија на војната и мирот                                    | Мајкл И.Браун          | 978-608229610-4                    | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)                            |
| 351 | Ехокардиографија                                              | Пол Лисон              | 978-608229604-3<br>978-608229398-1 | Арсламина        | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 352 | Основање на музеи и современата уметност                      | Ребека Ц.Де Ру         | 978-998983851-4<br>978-998983866-8 | Европа 92        | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 353 | Методи на психолошко истражување                              | Анабел Нес<br>Еванс    | 978-998983845-3<br>978-998983865-1 | Европа 92        | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |

|     |                                                                   |                      |                                    |                  |                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 354 | Јавните личности и приватните идентитети во XVII век во Холандија | Ен Џенсен<br>Адамс   | 978-998983858-3<br>978-998983859-0 | Европа 92        | 5(на македонски<br>јазик)<br>5(на албански<br>јазик) |
| 355 | Фармакотерапија на клинички случаи                                | Тери<br>Л.Швингхамер | 978-608466700-1                    | Еуропартнер груп | 5(на македонски<br>јазик)<br>3(на албански<br>јазик) |
| 356 | Клиничка нефрологија Том 1                                        | Алекс<br>М.Дависон   | 978-608210239-8                    | Табернакул       | 5(на албански<br>јазик)                              |
| 357 | Клиничка нефрологија Том 2                                        | Алекс<br>М.Дависон   | 978-608210240-1<br>978-608210237-1 | Табернакул       | 2(на албански<br>јазик)<br>5(на македонски<br>јазик) |
| 358 | Клиничка нефрологија Том 3                                        | Алекс<br>М.Дависон   | 978-608210241-2                    | Табернакул       | 5(на албански<br>јазик)                              |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“-Скопје.

## Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“-Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-214/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

442.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 и 217/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА**

## Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за закуппримачот Друштвото за производство и трговија ХАЈ ТЕК АСЕМБЛИ ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште во Скопје.

## Член 2

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од К.П. бр. 602/5, со површина од 18.522 м2, според Имотниот лист број 1, за К.О. Бунарџик и Геодетскиот Елаборат за геодетски работи за нумерички податоци број 001/16 од 05.01.2016 година, сопственост на Република Македонија, кое претставува градежно земјиште, според Изводот од Урбанистичкиот план бр. 01, К.О. Бунарџик, Општина Илинден, издаден од Дирекција за технолошки индустриски развојни зони, бр. 08-47/2 од 5.1.2016 година, врз основа на Урбанистичкиот проект за ТИРЗ Скопје 1, со технички бр. F1607 од 2008 година, одобрен со Решение на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија бр. 16-8774/3 од 01.09.2008 година („Градежно-то земјиште“).

## Член 3

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се дава во долготраен закуп за временски период во траење од 50 години, сметано од денот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

## Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

- во првите пет години, закупнината за наведеното градежно земјиште изнесува 0,1 евро годишно за метар квадратен во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на исплата, односно 1.890,00 евра за една година, одредено како фиксен износ.

- По истекот на првите пет години, закупнината за градежното земјиште ќе се одредува за секоја година посебно, десет дена пред датумот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште и ќе се пресметува како 0,1 евро годишно за метар квадратен, прилагодена за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе биде максималната стапка на зголемување.

Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закуппримачот доставува доказ за уплатен износ на сметката на Буџетот на Република Македонија во висина од 9,450,00 евра во денарска противвредност според

средниот курс на Народната банка на Република Македонија на датумот на уплатата, кој износ претставува закупнина за првите пет години, за што закуподавачот претходно го известува закуппримачот.

По истекот на првите пет години, сметано од денот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука, се плаќа за секоја година однапред најдоцна на истиот датум на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Република Македонија, за што закуподавачот претходно го известува закуппримачот.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-248/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

443.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ЛОВИШТА**

1. Во Одлуката за определување на државни ловишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 133/09 и 85/12), во точката 1, зборот „четири“ се заменува со зборот „пет“, и зборовите „од кои три“ се заменуваат со зборовите „од кои четири“.

2. Во точката 2, по потточката 2.2. се додава нова потточка 2.3. и нова потточка 2.3.1. кои гласат:

„2.3. Брегалничко ловностапанско подрачје

2.3.1. Реон Кочани (ловиште бр.1 „Полаки“)“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-259/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

444.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија дадено во владение

во постапка за арондација, кое се наоѓа на КП бр.184/1 - дел, место викано Перковец, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 2346м<sup>2</sup>, запишано во Имотен лист бр.578 за КО Маркова Сушица, општина Студеничани, со земјоделско земјиште во приватна сопственост на Саве Блажевски кое владение е отстапено во постапка за арондација, кое се наоѓа на КП бр.2058 место викано Плагајина, катастарска култура нива, катастарска класа 7, со површина од 2346м<sup>2</sup>, запишано во Имотен лист бр.453 за КО Добри дол, општина Сопиште.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-265/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

#### 445.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија дадено во владение во постапка за арондација кое се наоѓа на КП 887 - дел во место викано Нитчево ритче, катастарска култура нива, катастарска класа 4 и 5, со површина од 9580м<sup>2</sup>, запишано во Имотен лист бр.367 за КО Паликура, општина Росоман, со земјоделско земјиште во приватна сопственост на Душан Петров кое владение е отстапено во постапка за арондација кое се наоѓа на КП 1110/1 - дел во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 2800м<sup>2</sup>, на КП 1110/1 - дел во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 2795м<sup>2</sup>, на КП 1111 - дел во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 1937м<sup>2</sup>, на КП 1112 - дел, во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 2048м<sup>2</sup>, односно со вкупна површина од 9580м<sup>2</sup> запишани во Имотен лист бр.64 за КО Паликура, општина Росоман.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-286/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

#### 446.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија дадено во владение во постапка за арондација кое се наоѓа на КП 887 - дел во место викано Нитчево ритче, катастарска култура нива, катастарска класа 4 и 5, со површина од 1197м<sup>2</sup>, запишано во Имотен лист бр.367 за КО Паликура, општина Росоман, со земјоделско земјиште во приватна сопственост на Василка Ампова кое владение е отстапено во постапка за арондација кое се наоѓа на КП 1110/1 - дел во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 350м<sup>2</sup>, на КП 1110/1 - дел во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 350м<sup>2</sup>, на КП 1111 - дел во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 241м<sup>2</sup>, на КП 1112 - дел, во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 256м<sup>2</sup>, односно со вкупна површина од 1197м<sup>2</sup>, запишани во Имотен лист бр.64 за КО Паликура, општина Росоман.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-286/2  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

#### 447.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија дадено во владение во постапка за арондација кое се наоѓа на КП 887 - дел во место викано Нитчево ритче, катастарска култура нива, катастарска класа 4 и 5, со површина од 9271м<sup>2</sup>, запишано во Имотен лист бр.367 за КО Паликура, општина Росоман, со земјоделско земјиште во приватна сопственост на Данчо Јованов кое владение е отстапено во постапка за арондација кое се наоѓа на КП 1110/1

- дел во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 350м<sup>2</sup>, на КП 1110/1 – дел во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 350м<sup>2</sup>, на КП 1111 - дел во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 241м<sup>2</sup>, на КП 1112 – дел, во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 256м<sup>2</sup>, запишани во Имотен лист бр.64 за КО Паликура, на КП 1110/2 во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 4074м<sup>2</sup>, на КП 1110/2 во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 4000м<sup>2</sup>, запишани во Имотен лист бр.122 за КО Паликура, односно со вкупна површина од 9271м<sup>2</sup>, општина Росоман.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 42-286/3<br>26 јануари 2016 година<br>Скопје | Заменик на претседателот<br>на Владата на Република<br>Македонија,<br><b>м-р Владимир Пешевски, с.р.</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 448.

Врз основа на член 70 од Законот за јавнообвинителска служба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/15 и 231/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА УТРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2016 ГОДИНА

#### Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници изнесува 76,8 денари.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува започнувајќи со исплатата на плата за месец јануари 2016 година.

|                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 42-301/1<br>26 јануари 2016 година<br>Скопје | Заменик на претседателот<br>на Владата на Република<br>Македонија,<br><b>м-р Владимир Пешевски, с.р.</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 449.

Врз основа на член 60 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНТНАТА КНИГА ЗА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ ШТО ГИ КОРИСТАТ ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

#### Член 1

Со оваа одлука се пропишува формата и содржината на Евидентната книга за недвижните ствари што ги користат државните органи.

#### Член 2

Евидентната книга за недвижните ствари што ги користат државните органи (во натамошниот текст: Евидентната книга) се води во електронска форма.

#### Член 3

(1) Евидентната книга содржи:

- податоци за недвижната ствар (место, улица, број, катастарска општина, катастарска парцела, број на имотен лист, површина на земјиште, површина на објект);
- основ за стекнување на правото на сопственост;
- облигациони и стварни права за недвижната ствар (закуп, користење, плодоуживање, службености, товари, ограничувања и други права во однос на недвижната ствар) и
- сметководствена вредност на недвижната ствар во моментот на евидентирање.

(2) Формата и содржината на образецот на Евидентната книга се дадени во Прилог кој е составен дел на оваа одлука.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот, формата и содржината на евидентна книга за недвижните ствари што ги користат државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 93/2005).

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 42-322/1<br>26 јануари 2016 година<br>Скопје | Заменик на претседателот<br>на Владата на Република<br>Македонија,<br><b>м-р Владимир Пешевски, с.р.</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-359/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 451.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15 и 7/16), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-  
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО  
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-  
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА В5-ВЕР-  
СКИ ИНСТИТУЦИИ (ЦРКВА) КО ПЕШТАЛЕВО  
ОПШТИНА ДОЛНЕНИ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена B5-верски институции (црква) КО Пешталево, општина Долнени.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 581,14м2, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Викано место | Катастарска култура | Катастарска класа  |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 710                                               | Пешталево           | Село         | пасиште             | 4                  |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                     |              |                     | 4975m <sup>2</sup> |

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-364/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 452.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15 и 7/16), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 26.1.2016 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ХРАНАТА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло, бр. 02-3323/6 од 21 декември 2015 година.

[illegible]

## ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ЗА МАЛО СТОПАНСТВО КО ГОРОБИНЦИ ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објект за мало стопанство КО Горобинци, општина Свети Николе.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 5941 м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Викано место | Катастарска култура | Катастарска класа    |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1585/1-дел                                        | Горобинци           | Лука         | нива                | 4                    |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                     |              |                     | 32600 м <sup>2</sup> |

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-365/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 453.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПЛАНИНАРСКИОТ СПОРТСКИ КЛУБ „ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ-МУРАТО“**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- ќебе војничко II категорија.....20 парчиња.

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Планинарскиот спортски клуб „Димитар Илиевски - Мурато“.

## Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со претседателот на Планинарскиот спортски клуб „Димитар Илиевски - Мурато“ со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-391/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 454.

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр.01/16 со архивски бр.17-70/1 од 5.1.2016 година, распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-444/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 455.

Врз основа на член 10, став (3) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14 и 6/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2016 ГОДИНА**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдува времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенционирани станбен кредит во 2016 година.

## Член 2

(1) Во 2016 година ќе се објави еден јавен повик за пријавување на граѓани за добивање субвенционирани станбен кредит со времетраење од 1 февруари до 31 декември 2016 година.

(2) Министерството за финансии при објавување на јавниот повик ќе ги информира граѓаните на Република Македонија за почетокот и завршувањето на јавниот повик и можноста за поднесување на апликации во роките утврдени со оваа одлука.

## Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенционирани станбен кредит во 2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија бр. 229/15“.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-552/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

456.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13, 120/13, 41/14 и 146/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ**  
**СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ**  
**СЕНИК” - СКОПЈЕ**

## Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом “Томе Стефановски Сеник” - Скопје му се доделуваат вкупно 7.500.000,00 денари, од раздел 16001, потпрограма 60, расходна ставка 464 – разни трансфери.

## Член 2

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за греење, а не можеле да се предвидат и планираат во неговиот буџет.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 42-605/1<br>26 јануари 2016 година<br>Скопје | Заменик на претседателот<br>на Владата на Република<br>Македонија,<br>м-р <b>Владимир Пешевски, с.р.</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

457.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13, 120/13, 41/14 и 146/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВ-**  
**НИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ**

## Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Скопје” - Скопје му се доделуваат вкупно 31.478.133,00 денари, од раздел 16001, потпрограма 60, расходна ставка 464 – разни трансфери.

## Член 2

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за топлинска енергија кон БЕГ, а не можеле да се предвидат и планираат во неговиот буџет.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 42-606/1<br>26 јануари 2016 година<br>Скопје | Заменик на претседателот<br>на Владата на Република<br>Македонија,<br>м-р <b>Владимир Пешевски, с.р.</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

458.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13, 120/13, 41/14 и 146/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВ-**  
**НИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА” –**  
**СКОПЈЕ**

## Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом “Пелагонија” - Скопје му се доделуваат вкупно 2.970.757,00 денари, од раздел 16001, потпрограма 60, расходна ставка 464 – разни трансфери.

## Член 2

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за топлинска енергија кон БЕГ, а не можеле да се предвидат и планираат во неговиот буџет.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 42-607/1<br>26 јануари 2016 година<br>Скопје | Заменик на претседателот<br>на Владата на Република<br>Македонија,<br>м-р <b>Владимир Пешевски, с.р.</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

459.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” број 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-**  
**РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ-МОТОРНИ ВО-**  
**ЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари - моторни возила со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило
  - марка AUDI
  - тип S6
  - број на шасија - WAUZZZ4BZYN073897
  - број на мотор - 003419
  - регистарска ознака SK-649-SN
  - година на производство 2000 година
  - работна зафатнина на моторот 4172 см3
  - сила на моторот 250 kw
  - боја на каросеријата- Црна/20
2. Патничко моторно возило
  - марка RENAULT
  - тип Clio RN 1.9 D
  - број на шасија VF1BB0J0F23608125
  - број на мотор -C109313
  - регистарска ознака SK-0628-AC
  - година на производство 2000 година
  - работна зафатнина на моторот 1870см3
  - сила на моторот 47 kw
  - боја на каросеријата- Бела/01
3. Патничко моторно возило
  - марка VOLKSWAGEN
  - тип Passat Variant
  - број на шасија WVVZZZ3CZ7E094465
  - број на мотор - 184730
  - регистарска ознака SK-607-RV
  - година на производство 2007 година



- работна зафатнина на моторот 1968 см3
- сила на моторот 103 kw
- боја на каросеријата- Сива/7 F
- 4. Патничко моторно возило
- марка FIAT
- тип Doblo Cargo
- број на шасија ZFA22300005725547
- број на мотор -350A10009614095
- регистарска ознака SK-634-VS
- година на производство 2010 година
- работна зафатнина на моторот 1368 см3
- сила на моторот 57 kw
- боја на каросеријата- Металик сива /19
- 5. Патничко моторно возило
- марка FIAT
- тип Doblo Cargo 1.4 KZG
- број на шасија ZFA22300005695970
- број на мотор 350A10005199969
- регистарска ознака SK-786-TF
- година на производство 2009 година
- работна зафатнина на моторот 1368 см3
- сила на моторот 57 kw
- боја на каросеријата- Бела /01
- 6. Патничко моторно возило
- марка SKODA
- тип SJROOMSTER
- број на шасија TMBUCB5J395036724
- број на мотор BHW245692
- регистарска ознака SK-285-TA
- година на производство 2009 година
- работна зафатнина на моторот 1390 см3
- сила на моторот 63 kw
- боја на каросеријата- Бела/01
- 7. Патничко моторно возило
- марка VOLKSWAGEN
- тип Caddy
- број на шасија WV2ZZZ2KZ9X108499
- број на мотор 042856
- регистарска ознака SK-501-SV
- година на производство 2009 година
- работна зафатнина на моторот 1896 см3
- сила на моторот 55 kw
- боја на каросеријата- Бела/01
- 8. Патничко моторно возило
- марка VOLKSWAGEN
- тип 9 N Polo
- број на шасија WVWZZZ9NZ8D015471
- број на мотор 018175
- регистарска ознака SK-148-RL
- година на производство 2007 година
- работна зафатнина на моторот 1198 см3
- сила на моторот 44 kw
- боја на каросеријата- Бела/01
- 9. Патничко моторно возило
- марка VOLKSWAGEN
- тип Polo 9N
- број на шасија WVWZZZ9NZ7D008453
- број на мотор 287022
- регистарска ознака SK-721-PA
- година на производство 2006 година
- работна зафатнина на моторот 1198 см3
- сила на моторот 40 kw
- боја на каросеријата- Бела/01
- 10. Патничко моторно возило
- марка CITROEN
- тип XSARA - 1.9 D
- број на шасија VF7N1WJYB73088636
- број на мотор 6011489
- регистарска ознака SK-0630-AC
- година на производство 2001 година
- работна зафатнина на моторот 1868 см3
- сила на моторот 51 kw
- боја на каросеријата- Металик зелена/38

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење за период од шест месеци на Државната изборна комисија.

## Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој ќе се регулираат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-797/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 460.

Врз основа на член 47 став (7) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА**  
**КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-**  
**РАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕ-**  
**ТОТ „СЛАДУН“, ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД ДРУШ-**  
**ТВОТО ЗА ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ ГПС ПРЕМЕР**  
**УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП НА ЗАШТИТНОТО**  
**ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ГРАДЕЖНИШ-**  
**ТВО ИНЖЕНЕРИНГ ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БОШ-**  
**КОСКИ И ТОШЕСКИ ИНЖЕНЕРИНГ-ТЕРАКОТА**  
**УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП ДОО**

1. Со оваа одлука се дава согласност за пренос на концесијата за експлоатација на минералната сировина – мермер на локалитетот „Сладун“, општина Прилеп од Друштвото за геодетски услуги ГПС ПРЕМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп на Заштитното друштво за производство градежништво инженеринг трговија и услуги Бошкоски и Тошески ИНЖЕНЕРИНГ-ТЕРАКОТА увоз-извоз Прилеп ДОО, доделена со Договор за концесија бр.24-468/1 од 17.1.2014 година.

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Заштитното друштво за производство градежништво инженеринг трговија и услуги Бошкоски и Тошески ИНЖЕНЕРИНГ-ТЕРАКОТА увоз-извоз Прилеп ДОО, до рокот до кога е склучен Договорот за концесија бр.24-468/1 од 17.1.2014 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија на Друштвото за геодетски услуги ГПС ПРЕМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за експлоатација на минерални сировини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

3. Како почеток на користење на пренесената концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за пренос на концесијата.

4. Надоместокот за давање на согласноста за пренос на концесијата во износ од 708.062,00 денари имателот на концесијата по извршениот пренос е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11773/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**461.**

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДЕЛОВНИ УСЛУГИ ТРГОВИЈА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЖНИШТВО СТОЈАНОСКИ БЛАГОЈА ПРОМИНГ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С.ВРАНИШТЕ СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. МОДРИЧ“, ОПШТИНА СТРУГА**

1. На Друштвото за производство, деловни услуги трговија проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ С.Враниште Струга се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „с.Модрич“, општина Струга, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

| Точка | Координата Y | Координата X |
|-------|--------------|--------------|
| T-1   | 7466380      | 4580900      |
| T-2   | 7466650      | 4581000      |
| T-3   | 7466550      | 4580980      |
| T-4   | 7466300      | 4581100      |

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0.022500 \text{ km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоките за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12686/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**462.**

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ**

##### Член 1

Со оваа одлука на Основен суд Скопје II – Скопје му се даваат на трајно користење, без надомест, недвижните ствари зграда – 1, влез 1, дел од 1 – ви кат со површина од  $479,93 \text{ m}^2$  и дел од приземје со површина од  $39,06 \text{ m}^2$ , кои се наоѓаат на ул. „Крсте Мисирков“ бр.1, КП 8887/1 за КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.9283, сопственост на Република Македонија.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13093/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**463.**

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ**

##### Член 1

Со оваа одлука на Апелационен суд Скопје му се даваат на трајно користење, без надомест, недвижните ствари зграда – 1, влез 1, дел од 1 – ви кат со површина од  $1373 \text{ m}^2$ , 2 кат со површина од  $1875 \text{ m}^2$ , 3 – ти кат со површина од  $1862 \text{ m}^2$ , подрум со површина од  $558 \text{ m}^2$  и дел од приземје со површина од  $1424 \text{ m}^2$ , кои се наоѓаат на ул. „Крсте Мисирков“ бр.1, КП 8887/1 за КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.9283, сопственост на Република Македонија.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13117/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**464.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА**  
**ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2016 ГОДИНА**  
**НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИ-**  
**СУВАЊЕ СО ПАСИШТА-СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2016 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје бр.02-10/3 од 15.1.2016 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 15.1.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13256/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**465.**

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-**  
**АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕР-**  
**МЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ**  
**ОМАН БАЛКАН МАЈНИНГ ДОО СКОПЈЕ НА**  
**ЛОКАЛИТЕТОТ „СОКОЛ“, ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. На Друштвото за трговија и услуги ОМАН БАЛКАН МАЈНИНГ ДОО Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер на локалитетот „Сокол“, општина Прилеп, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

| Точка | Координата Y | Координата X |
|-------|--------------|--------------|
| T-1   | 7559902      | 4577886      |
| T-2   | 7561904      | 4578594      |
| T-3   | 7562061      | 4577528      |
| T-4   | 7560456      | 4577062      |

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=1.912986 \text{ km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13272/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**466.**

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-**  
**АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ШКРИЛЕЦ**  
**НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И**  
**УСЛУГИ ДЕКОП КОМПАНИ ДООЕЛ РАДОВИШ НА**  
**ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОЛЕМ РИД“, ОПШТИНА РАДОВИШ**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕКОП КОМПАНИ ДООЕЛ Радовиш се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – шкрилец на локалитетот „Голем Рид“, општина Радовиш, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

| Поле А |              |              | Поле Б |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| Точка  | Координата Y | Координата X | Точка  | Координата Y | Координата X |
| T-1    | 7625350      | 4613149      | T-1    | 7625334      | 4612511      |
| T-2    | 7625198      | 4613400      | T-2    | 7624833      | 4613452      |
| T-3    | 7625051      | 4613650      | T-3    | 7624871      | 4613554      |
| T-4    | 7624975      | 4613826      | T-4    | 7625350      | 4612674      |
| T-5    | 7625140      | 4614262      | T-5    | 7625350      | 4612600      |
| T-6    | 7625289      | 4614384      |        |              |              |
| T-7    | 7625630      | 4613713      |        |              |              |
| T-8    | 7625505      | 4613664      |        |              |              |
| T-9    | 7625224      | 4614167      |        |              |              |
| T-10   | 7625127      | 4614124      |        |              |              |
| T-11   | 7625272      | 4613782      |        |              |              |
| T-12   | 7625379      | 4613614      |        |              |              |
| T-13   | 7625350      | 4613602      |        |              |              |

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0.382847 \text{ km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13273/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**467.**

Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГНАЈСНИ ШКРИЛЦИ И КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГОЛЕМ ОРЉАК И ГЕРДИНИ ПЛОЧИ“, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АЛГО НЕМЕТАЛИ ДОО СКОПЈЕ**

1. На Друштвото за трговија и услуги АЛГО НЕМЕТАЛИ ДОО Скопје му се проширува концесијата за експлоатација на минерална сировина – гнајсни шкрилци и кварц на локалитетот “Голем Орљак и Гердини Плочи“, општина Ранковце, со површина на простор за проширување на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

| Точка | Координата Y | Координата X |
|-------|--------------|--------------|
| T-1   | 7589580      | 4676380      |
| T-2   | 7589380      | 4676380      |
| T-3   | 7589380      | 4676270      |
| T-4   | 7589250      | 4676270      |
| T-5   | 7589250      | 4676470      |
| T-6   | 7589380      | 4676470      |
| T-7   | 7589380      | 4676880      |
| T-8   | 7589550      | 4676880      |
| T-9   | 7589550      | 4676894      |
| T-10  | 7589617      | 4676907      |
| T-11  | 7589639      | 4676812      |
| T-12  | 7589580      | 4676812      |

2. Површината на просторот на проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 0.130935 \text{ km}^2$ .

3. Времетраењето за проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 22.6.2026 година.

4. Висината на надоместокот за проширувањето на концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со анекс на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – гнајсни шкрилци и кварц на локалитетот “Голем Орљак и Гердини Плочи“, општина Ранковце бр.24-5604/1 од 13.11.2014 година (во понатамошниот текст: анекс на Договорот) во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоките за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со анекс на Договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишувањето на анекс на Договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, анексот на Договорот ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13275/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**468.**

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ**

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

|    | Вид на опрема                                   | Модел              | Производител | Количина |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| 1. | Аспиратор хируршки пластични тегли (електричен) | Uzumcu Novela 2x51 | Узумцу       | 1        |
| 2. | Дефибрилатор                                    | Innomed 360B       | Иномед       | 1        |
| 3. | Електрохируршки апарат радиоталасен             | Proxima            | Проксима     | 1        |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје.

#### Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13360/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**469.**

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-**  
**РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА**  
**ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА**  
**КЛИНИКА ЗА ОНКОЛОГИЈА И РАДИОТЕРАПИЈА**  
**- СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

|   | Вид на опрема        | Модел     | Производител | Количина |
|---|----------------------|-----------|--------------|----------|
| 1 | Линеарен акцелератор | Clinac IX | Вариан       | 1        |

**Член 2**

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за онкологија и радиотерапија - Скопје.

**Член 3**

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за онкологија и радиотерапија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13361/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**470.**

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-**  
**СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-**  
**СТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА**  
**ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ,**  
**АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, ИНТЕНЗИВНО**  
**ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

|   | Вид на опрема                                                                 | Модел            | Производител | Количина |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|
| 1 | Апарат за стерилизација на воздух во присуство на персонал во операциона сала | Medivent VFS-100 | Фамел-Полска | 2        |

**Член 2**

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар – Скопје.

**Член 3**

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести,

анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13362/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**471.**

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15 и 7/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-**  
**НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО**  
**ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-**  
**КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-**  
**БА НА Г2, Г3, Г4-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА**  
**ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА КО**  
**ГРУПЧИН И КО ЖЕЛИНО ОПШТИНА ЖЕЛИНО**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2, Г3, Г4-лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта КО Групчин и КО Желино, општина Желино.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Викано место | Катастарска култура | Катастарска класа    |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 2178                                              | Желино              | Клисура      | нива                | 7                    |
| 296                                               | Групчин             | Клисура      | нива                | 7                    |
| 297                                               | Групчин             | Клисура      | нива                | 7                    |
| 317                                               | Групчин             | Клисура      | нива                | 6                    |
| 284                                               | Групчин             | Клисура      | нива                | 7                    |
| 285                                               | Групчин             | Клисура      | нива                | 8                    |
| 300                                               | Групчин             | Клисура      | нива                | 7                    |
| 322                                               | Групчин             | Клисура      | нива                | 6                    |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                     |              |                     | 141423м <sup>2</sup> |

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13436/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**472.**

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-  
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА КПУ-ЗАТВОР  
КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО  
КРИВА ПАЛАНКА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда-Управата за извршување на санкции му престанува користењето на недвижните ствари-згради, кои се наоѓаат во село К'шање општина Куманово, на КП бр. 1545, КО К'шање, запишани во Имотен лист број 302, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- број на зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 25 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со внатрешна површина од 343 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 180 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 1, влез 1, кат 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со внатрешна површина од 346 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 1, влез 1, кат 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 178 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 1, влез 1, кат 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 25 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 1, влез 1, подрум, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 21 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 1, влез 1, подрум, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 77 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 1, влез 1, подрум, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 34 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 1, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 22 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 1, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 182 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 1, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со внатрешна површина од 284 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 2, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 20 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 2, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 292 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 2, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 61 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 2, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 20 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 2, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 389 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 2, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 851 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 3, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 460 м<sup>2</sup>;
- број на зграда 3, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 97 м<sup>2</sup>;

- број на зграда 4, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 55 м<sup>2</sup>;

- број на зграда 4, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 55 м<sup>2</sup>;

- број на зграда 4, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 403 м<sup>2</sup>;

- број на зграда 5, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 32 м<sup>2</sup>;

- број на зграда 5, влез 2 приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со внатрешна површина од 66 м<sup>2</sup>.

**Член 2**

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на КПУ-Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка.

**Член 3**

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерство за правда-Управата за извршување на санкции и КПУ-Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13451/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**473.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА  
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО  
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА  
ПАТ - СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09 – 5497/1 од 29.12.2015 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13515/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

474.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА**  
**ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО**  
**ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА**  
**ПАТ – СКОПЈЕ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09 – 5498/1 од 29.12.2015 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 42-13515/2-15<br>26 јануари 2016 година<br>Скопје | Заменик на претседателот<br>на Владата на Република<br>Македонија,<br>м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

475.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА**  
**ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО**  
**ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА**  
**ПАТ - СКОПЈЕ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09 – 5499/1 од 29.12.2015 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 42-13515/3-15<br>26 јануари 2016 година<br>Скопје | Заменик на претседателот<br>на Владата на Република<br>Македонија,<br>м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

476.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА**  
**ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-**  
**ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ГОСТИВАР**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Гостивар бр. 09 – 3963/3 од 29.12.2015 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 42-13515/4-15<br>26 јануари 2016 година<br>Скопје | Заменик на претседателот<br>на Владата на Република<br>Македонија,<br>м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

477.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА**  
**ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО**  
**ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА**  
**УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за управување со одземен имот бр. 09 – 5420/3 од 28.12.2015 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 42-13515/5-15<br>26 јануари 2016 година<br>Скопје | Заменик на претседателот<br>на Владата на Република<br>Македонија,<br>м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

478.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА**  
**ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-**  
**ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Пехчево бр. 09 – 3867/3 од 29.12.2015 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13515/6-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 479.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ ЗА СУДИЈА**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на движните ствари и тоа:

| Реден број | Опис на движните ствари       | Количина | Инвентарен број |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------|
| 1          | Работно биро 160x80x75 cm     | 1        | 4015            |
| 2          | Работно биро 160x80x75 cm     | 1        | 8598            |
| 3          | Работно биро 140x80x75cm      | 1        | 8153            |
| 4          | Работно биро 140x80x75cm      | 1        | 8658            |
| 5          | Компјутерска маса 70x70x70 cm | 1        | 1090            |
| 6          | Клуб маса (мала) 100x50x60 cm | 1        | 8660            |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија.

## Член 3

Министерот за правда склучува договор со претседателот на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13566/1-15  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 480.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.1.2016 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО**  
**КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА**  
**ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии, му престанува правото на користење на недвижна ствар – деловна просторија која се наоѓа на ул. „Св Кирил и Методиј“ бр.54 – Скопје, на КП бр.11613, во КО Центар 1 – Скопје, кат 1, со вкупна површина од 1020м<sup>2</sup>, запишана во Имотен лист бр.53637, во сопственост на Република Македонија.

## Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење, за период од шест месеци од денот на влегувањето на сила на оваа одлука, без надомест на Државната изборна комисија.

## Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Државната изборна комисија, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-651/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 481.

Врз основа на член 29 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

## Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ДАВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРЖАВНОТО**  
**ЛОВИШТЕ „ПОЛАКИ“**

1. Со ова решение државното ловиште „Полаки“ се дава на управување на Јавното претпријатије за стопанисување со шумите „Македонски шуми“ Скопје.

2. Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и управувачот од точка 1 на ова решение се утврдуваат со договор.

3. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 2 на ова решение ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-259/2  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 482.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за обележување, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Македонија и во странство, како и на припадниците на странските армии од поранешните војни на територијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе



**ПРОГРАМА  
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УРЕДУ-  
ВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА И ГРО-  
БОВИ НА ПАДНАТИ БОРЦИ ВО АНТИФАШИСТИ-  
ТИЧКАТА ВОЈНА И ДРУГИТЕ НАЦИОНАЛНООС-  
ЛОБОДИТЕЛНИ ВОЈНИ ВО МАКЕДОНИЈА ПОГРЕ-  
БАНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА**

**I**

Со оваа програма се обезбедуваат потребни средства за уредување и одржување на индивидуалните гробови и заеднички гробници на паднати борци во Антифашистичката војна и другите национално ослободителни војни на Македонија погребани на територијата на Република Македонија, согласно член 9 став 2 од Законот за обележување, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Македонија и во странство, како и на припадниците на странските армии од поранешните војни на територијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/96).

**II**

Средствата за остварување на оваа програма во висина од 1.200.000,00 денари за уредување и одржување на индивидуалните гробови и заеднички гробници на паднати борци, ќе се обезбедат од буџетот на Министерство за труд и социјална политика.

**III**

Средствата од точка II на оваа програма се распоредуваат за уредување и одржување на индивидуални гробови и заеднички гробници на општините:

| ОПШТИНА          | Индивидуални гробови |           | Заеднички гробници |           | ИЗНОС     |
|------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|                  | За уредување         | Одржување | За уредување       | Одржување |           |
| 1                | 2                    | 3         | 4                  | 5         |           |
| Берово           |                      | 5         |                    | 4         | 90.000    |
| Битола           |                      | 4         |                    | 2         | 60.000    |
| Дебарца          | 1                    | 1         |                    |           | 40.000    |
| Брвеница         |                      | 1         |                    |           | 10.000    |
| Демир Капија     |                      | 6         |                    |           | 60.000    |
| Демир Хисар      |                      | 6         |                    | 1         | 70.000    |
| Кочани           | 1                    | 4         |                    |           | 70.000    |
| Кривопаштани     |                      | 4         |                    |           | 40.000    |
| Крушево          |                      | 3         |                    |           | 30.000    |
| Маавро и Ростуше |                      | 10        |                    | 1         | 110.000   |
| Ресен            |                      | 25        |                    |           | 250.000   |
| Јагуовце         |                      | 3         |                    | 2         | 50.000    |
| Гостивар         | 1                    |           |                    |           | 30.000    |
| Радовиш          |                      | 4         |                    |           | 40.000    |
| Прилеп           | 2                    |           |                    |           | 60.000    |
| Пласница         | 3                    |           |                    |           | 90.000    |
| Струга           |                      | 10        |                    |           | 100.000   |
| Штип             |                      |           |                    |           |           |
| Вкупно           | 8                    | 94        |                    | 10        | 1.200.000 |
| СЕ ВКУПНО        |                      |           |                    |           | 1.200.000 |

**IV**

Средствата утврдени во точка III од оваа програма, Управата за прашања на борците и воените инвалиди преку Министерство за труд и социјална политика ги пренесува на општините по претходно поднесено барање за извршените работи.

**V**

За спроведување на оваа програма се грижи Министерството за труд и социјална политика преку Управата за прашања на борците и воените инвалиди.

**VI**

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-387/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**483.**

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14 и 104/15) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ**

1. За членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи се именуваат:

- Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи;
- м-р Митко Чавков, дополнителен заменик на министерот за внатрешни работи;
- д-р Зоран Јолевски, министер за одбрана;
- Никола Тодоров, министер за здравство;
- м-р Владо Мисајловски, министер за транспорт и врски;
- м-р Никола Попоски, министер за надворешни работи;
- Сузана Салиу, директор на Центарот за управување со кризи и раководител на Групата за процена.

2. За раководител на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи се определува Никола Тодоров, министер за здравство.

3. Со денот на донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за именување членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 117/15, 166/15, 183/15 и 223/15).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-863/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**484.**

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.209/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНО-  
МЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО 2016 ГОДИНА**

**Член 1**

Во Програмата за рамномерен регионален развој во 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16), во член 2 табелата бр.1 се заменува со нова табела, која гласи:

табела бр.1

денари

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Вкупно средства                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150.000.000,00 |
| Активности преку Министерството за локална самоуправа                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 1.1 Расходи за финансирање на активности и задачите на центрите за развој на планските региони за тековната година                                                                                                                                                                                     | 9.600.000,00   |
| 1.2 Финансиска поддршка на осумте регионални бизнис- центри, во рамки на центрите за развој на планските региони                                                                                                                                                                                       | 3.200.000,00   |
| 2. Активности преку Бирото за регионален развој                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 2.1 Неизмирени обврски од 2015 година                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.834.945,00   |
| 2.2 Финансиско учество на Министерството за локална самоуправа во функција на поврзување на средства од буџетот на Министерството за локална самоуправа со средства од донации обезбедени од Меѓународната донаторска заедница во Република Македонија, за финансирање на проекти за регионален развој | 10.000.000,00  |
| 2.3 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на планските региони                                                                                                                                                                                                                        | 77.255.540,00  |
| 2.4 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби                                                                                                                                                                                                  | 22.073.010,00  |
| 2.5 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на селата                                                                                                                                                                                                                                   | 11.036.505,00  |

## Член 2

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-712/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 485.

Врз основа на член 108 став 10 од Законот за лекови и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15 и 228/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

**МЕТОДОЛОГИЈА  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА  
НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА  
ЛЕКОВИТЕ**

## Член 1

Во Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на Република Македонија“, бр. 156/11, 45/12, 19/13 и 177/15), во член 15 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Подносителот на барањето за формирање на цена на лек на големо, за кој веќе има формирана цена на лекот на големо со различен број на пакувани дозирани единици на лекот, поднесува предлог цена на лекот која не може да биде повисока од максималната цена на тој лек и од формираната цена на тој лек, пресметана по број на пакувани дозирани единици на најблиското пакување на лекот.“

## Член 2

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-918/1  
26 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## 486.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-4 од 18.1.2016 година на седницата одржана на ден 25.1.2016 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Миомир Алексовски од Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Миомир Алексовски се дава за период од 5 (пет) години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Миомир Алексовски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.УП1 08-4  
25 јануари 2016 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

487.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015) и Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 122/2006 и 81/2014), постапувајќи по Барањето од страна на Илирика Инвестментс АД Скопје бр.УП1 08-156 од 26.11.2015 година за давање согласност за именување на лицето Васко Митев за директор на брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 25.01.2016 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се дава согласност за именување на лицето Васко Митев, дипломиран економист, за директор на брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Васко Митев за директор на брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје се дава за период од 4 (четири) години согласно Одлука бр.0202-52 донесена на седница на Одбор на директори на брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје на ден 7.10.2015 година.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на Васко Митев од функцијата директор на брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на РМ и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Бр.УП1 08-156          | Комисија за хартии од вредност          |
| 25 јануари 2016 година | на Република Македонија                 |
| Скопје                 | Претседател,                            |
|                        | м-р <b>Елизабета Чингаровска</b> , с.р. |

488.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015) Комисијата за хартии од вредност на РМ постапувајќи по барањето бр.УП1 08-162 од 30.12.2015 година на седницата одржана на ден 25.01.2016 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Јованче Тасковски од Скопје издадена со Решение бр.07-721/4 од 25.04.2006 година од Комисијата за хартии од вредност на РМ.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Јованче Тасковски се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Јованче Тасковски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Бр.УП1 08-162          | Комисија за хартии од вредност          |
| 25 јануари 2016 година | на Република Македонија                 |
| Скопје                 | Претседател,                            |
|                        | м-р <b>Елизабета Чингаровска</b> , с.р. |

489.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на РМ постапувајќи по барањето бр.УП1 08-163 од 30.12.2015 година на седницата одржана на ден 25.1.2016 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Велимир Шиповиќ од Скопје издадена со Решение бр.07-720/4 од 25.4.2006 година од Комисијата за хартии од вредност на РМ.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Велимир Шиповиќ се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Велимир Шиповиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Бр.УП1 08-163          | Комисија за хартии од вредност          |
| 25 јануари 2016 година | на Република Македонија                 |
| Скопје                 | Претседател,                            |
|                        | м-р <b>Елизабета Чингаровска</b> , с.р. |



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016015